



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 18 декември 1965
Скопје
Број 42

Претплата за 1965 год. изнесува
2.500 дин. Овој број чини 96 дин
Жиро сметка број 401-1-698

389.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на СР Македонија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОВЕДУВАЊЕ 42-ЧАСОВНА РАБОТНА НЕДЕЛА ВО ОДДЕЛНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за условите и начинот на воведување 42-часовна работна недела во одделните работни организации, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 декември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 9 декември 1965 година.

У. бр. 170/65

9 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОВЕДУВАЊЕ 42-ЧАСОВНА РАБОТНА НЕДЕЛА ВО ОДДЕЛНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Со овој закон се определуваат условите и начинот под кои одделни работни организации преминуваат на 42-часовна работна недела

Член 2

Условите од член 3, став 1 точка 2 од Основниот закон за воведување 42-часовна работна недела (Основен закон) се смета дека ги исполнува и работната организација која нето продуктот по работник и реалниот личен доход по работник, остварени во висина пред преминувањето на 42-часовна работна недела, го постигнува со дополнителни вложувања од средствата на сопствените фондови или со зголемување бројот на запослените работници, ако тоа е неопходно.

Член 3

Работните организации од услужните дејности (трговијата, комуналниот сообраќај, врските, туризмот, занаетчиството, банкарството, комуналната дејност, општествените служби и слично) во кои траењето и распоредот на работното време битно влијае врз можноста за воведување на 42-часовна

работна недела во сите други работни организации, можат да преминат на 42-часовна работна недела ако на корисниците на нивните услуги им ја обезбедат истата должина и распоред на погонското работно време што им го обезбедувале и пред преминување на 42-часовна работна недела.

Член 4

Извршниот совет може да образува републичка комисија за работно време, што ќе го следи спроведувањето на Основниот закон и овој закон, како и што ќе ја следи работата на општинските собранија односно на општинските комисији во врска со подготовките за воведување на 42-часовна работна недела.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

390.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на СР Македонија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за мерките за безбедност на сообраќајот на јавните патишта, што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 декември 1965 година и седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 9 декември 1965 година.

У. бр. 171/65

9 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој закон, во согласност со Основниот закон за безбедност на сообраќајот на јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/56), се определуваат дополнителни мерки за безбедност, како и условите и правилата за вршењето на сообраќајот на јавните патишта.

II. СООБРАКАЈ

1. Ограничување брзината на возилата

Член 2

Во случаите кои непосредно ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот може да се определи ограничување брзината на движењето на одделни патишта или брзината на движењето на одделни видови моторни возила на тие патишта.

Ограничувањето на брзината од претходниот став го определува општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 3

За одделни видови возила или за сите возила може за одделни патишта да се определи општо ограничување на брзината на движењето, што ќе се применува само во определени денови или во определени временски периоди, ако може основано да се очекува дека во тоа време сообраќајот на патиштата ќе биде исклучително силен.

Ограничувањето од претходниот став за патиштата од I и II ред го определува републичкиот секретар за внатрешни работи во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија, а за патиштата од III и IV ред и за улиците го определува општинскиот орган на управата надлежен за комунални работи.

Органот или работната организација што се грижат за одржување на патиштата и улиците се должни да постават сообраќајни знаци со кои ќе се предупредат учесниците во сообраќајот на ограничувањето определено според овој член

2. Сообраќај во населени места

Член 4

Собранијата на општините донесуваат поблиски прописи за: ограничувањето брзината на движењето во населените места, определувањето на главни, споредни и еднонасочни улици; забраната на сообраќајот во одделни улици за сите возила или за одделни видови возила; определувањето место за паркирање; определувањето станици на моторните возила во јавниот сообраќај; движењето на пеџаците, велосипедите и запрежните возила; обврските за поставување заштитни огради пред јавните згради и објекти кога постои непосредна опасност за пешаците; определувањето на улици и времето во кое може во тие улици да се врши чистење и собирање на ѓубрето, товаране и растоварање на материјали и стоки; и терањето и водењето на добиток.

За ограничувањето и забраните од претходниот став на местата на ограничувањето односно забраните се поставуваат соодветни сообраќајни знаци или известувања.

3. Услови под кои може да се врши превоз на лица со автобуси и товарни моторни возила

Член 5

Во автобусите што сообраќаат во меѓумесниот сообраќај можат да се превезуваат онолку патници, колку што има вградени седишта, вклучувајќи ги и одобрените помошни седишта.

Во автобусите што сообраќаат во градскиот и приградскиот сообраќај можат да се превезуваат онолку патници, колку што предвидел производителот на возилото.

Бројот на одобрените помошни седишта од став 1 на овој член се впишува во сообраќајната дозвола. Бројот на местата за седење и стојење задолжително се истакнува на видно место во автобусот.

Член 6

На товарно моторно возило во просторот предвиден за сместување на товарот можат врз основа на посебно одобрение да се превезуваат работници од местото на живењето до местото на работењето и обратно, од едно до друго работно место, како и во други определени случаи кога тоа е од општ интерес.

Превозот од претходниот став може да се врши и на подрачје на две или повеќе општини.

Одобрението го издава општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи. Одобрението се издава најмногу за три месеци.

Член 7

Одобрението од член 6 на овој закон може да се издаде ако товарното моторно возило е опремено со:

клучи прицврстени за подот на каросеријата; двојни наплатоци на задните тркала; арњеви и цирада со два отвора на спротивните страни со димензии 40 x 60 см. затворени со провиден материјал;

седишта сместени покрај работ и задната клупа со цврст надворешен потпир ако страниците на каросеријата се пониски од 120 см;

скала за качување и слегување од возилото; два противпожарни апарати; и прирачна аптека за укажување прва помош.

Член 8

Во просторот за сместување на товар на товарно моторно возило можат да се превезуваат: до 15 лица на возило до два тона; до 20 лица на возило до три тона; и до 25 лица на возило над три тона.

Возилото од претходниот став може да се движи на јавен пат надвор од населено место со брзина до 60, а во населено место до 40 км. на час.

Член 9

Одобрението од член 6 на овој закон ги содржи: презимето и името на возачот број на возачката дозвола со означување на категоријата, марката на возилото, бројот на регистарската таблица и сообраќајната дозвола;

времето за кое одобрението е издадено; релацијата на која возилото сообраќа; бројот на лицата што можат да се превезуваат.

Член 10

На приколка што ја влече трактор можат да се превезуваат работници за товаране и растоварување на товарот и тоа:

до 3 работника на приколка со дозволена носивост до 3 тони и до 5 работници на приколка со дозволена носивост преку 3 тони.

За време на возењето работниците седат на подот од приколката.

Член 11

Бројот на работниците потребни за товарење и растоварување на товарот, кои се превезуваат на приколката што ја влече трактор, се внесува во патниот налог. Возачот е должен налогот да го носи со себе.

Член 12

Се забранува групен превоз на деца до 14 години во просторот за сместување на товар на товарни моторни возила.

Член 13

Одредбите на овој закон за превоз на лица со товарни моторни возила не се применуваат на возилата на Југословенската народна армија.

4. Сообраќај на велосипеди, велосипеди со помошен мотор и моторцикли

Член 14

Велосипедите и велосипедите со помошен мотор во сообраќајот на јавен пат задолжително имаат исправни сопирачки и уред за давање на звучен сигнал.

Велосипедите во сообраќајот на јавен пат, покрај светлото на предната страна за осветлување на патот и црвено-рефлексно стакло, на заднината на педалите задолжително имаат рефлексни стакла со жолта боја, кои, кога се осветлени ноќе со големо светло од моторно возило, се видливи на оддалеченост од најмалку 100 метри.

Член 15

Возачот на велосипед и велосипед со помошен мотор не смее да ги симнува рацете од управувачот, освен кога дава знак за менување правецот на движењето; да вози на тротоар и пешачка патека; да ги симнува нозете од педалите; неправилно да седи на возилото; непотребно да вози кривулесто, да влече друг велосипед или рачна количка, како и да води животни.

Член 16

На патиштата со велосипедски патеки широки најмалку два метра можат паралелно еден покрај друг да се движат само два велосипедисти

Член 17

На моторцикли, велосипеди и велосипеди со мощни мотори не смеат да се превезуваат предмети што не се сигурно прицврстени за возилото, како и предмети чии димензии му пречат на возачот во сигурното управување со возилото, или ги загрозуваат другите учесници во сообраќајот.

Предметите од претходниот став не можат да бидат пошироки од еден метар ниту да ја преоѓаат должината на возилото.

Одредбите во став 1 и 2 не се однесуваат на велосипед што го турка велосипедист.

Член 18

Возач на моторцикл и лица што се превезуваат со моторцикл, кога сообраќаат на пат надвор од населено место, носат заштитен моторциклистички шлем.

Заштитниот шлем од претходниот став задолжително одговара на пропишаниот стандард

5. Сообраќај на запрежни возила

Член 19

Запрежно возило со коњска запрега, кога сообраќа на јавен пат, задолжително има регистарска таблица, што се прицврстува на задниот дел од возилото.

Регистарската таблица има бела површина и правоаголна форма со димензии 30 x 12 см. Таблицата содржи ознака на општината и број што се обележуваат со црна боја.

Ознаките на општините ги определува републичкиот секретар за внатрешни работи.

Евиденција на регистарските табlici води општинскиот орган на управата надлежен за комунални работи.

Член 20

Условите и начинот на регистрацијата, евидентирањето и техничката опременост на запрежните возила со коњска запрега поблиску ќе ги определи Општинското собрание.

Член 21

Возач на запрежно возило во сообраќај на јавен пат може да биде само лице кое навршило 15 години возраст.

Член 22

Се забранува со запрежно возило да се влече друго такво возило.

За запрежното возило може на задната десна страна да се врзе само едно грло добиток.

Член 23

Возач на запрежно возило при влегувањето со запрежното возило на јавен пат должен е запрегата да ја води и да ги пропушта сите возила кои наидуваат на патот на кој запрежното возило стапува.

Член 24

Товарот на запрежното возило не смее да ја покрива видливоста на регистарската таблица, светлата и рефлексните стакла на возилото.

Доколку товар подолг од 8 метри се превезува ноќе, возачот задолжително го придружува придружник на возилото, кои оди зад него и носи запалена светилка.

6. Терање на добиток

Член 25

На патиштата што не се забранети за движење на добиток, добитокот може да се движи само на десната страна на коловозот, а кога е тоа можно и надвор од него.

Терачите на добитокот задолжително се наоѓаат постојано покрај добитокот и се распоредени така, што еден од нив да биде на чело, а еден зад стадото или крдото.

Ако добитокот се тера ноќе, терачот што е на чело и оној што е зад стадото или крдото носат запалени светилки (фенери)

Преминувањето со добиток преку јавен пат се врши само на прегледниот дел од патот.

7. Пробно возење

Член 26

Одобрение за пробно возење издава општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи според местото од каде почнува пробното возење

Член 27

Одобрението за пробно возење, покрај податоците предвидени во член 80 од Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, содржи и: основни податоци за возилото со кое се врши пробно возење; презиме и име на возачот и број на возачката дозвола со назначување на категоријата; назив на местото и релацијата каде ќе се врши пробното возење; назначување на прописите на сообраќајот од кои во текот на пробното возење ќе се отстапува; и време на изведувањето на пробното возење (точен датум и час).

Член 28

Доколку, заради безбедноста на сообраќајот, како посебна мерка кај пробното возење се определува присуство на милиција, трошоците настанати со обезбедувањето ги поднесува организаторот на пробното возење.

Член 29

Одобрението за отстапување од одделни сообраќајни прописи не го ослободува возачот или организаторот од одговорност за предизвикана сообраќајна незгода во вршење на пробното возење.

Член 30

На моторно возило кое се наоѓа во консигнационно складиште и кое пред купувањето купувачот го проба, не може да се користи пробна таблица Оваа проба се врши со регистерска таблица

Член 31

Одредбите од член 26—29 не се однесуваат на моторно возило кое се префрла од работната организација што го произвела до друга работна организација, во која ќе биде довршено или до складот на трговската организација, како и на набавено возило што се префрла од местото на земањето до местото на регистрирањето

На моторно возило од претходниот став му се издава само пробна таблица и одобрение.

Пробна таблица и одобрение издава општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи според местото на живеењето, односно седиштето на работната организација или според местото од кое се префрла возилото

Член 32

Моторното возило со кое се врши пробно возење се обележува со пробна таблица

8. Спортски и други приредби на пат

Член 33

Одобрение за одржување спортски и други приредби на пат издава општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Ако приредбата се одржува на пат кој минува низ подрачје на две или повеќе општини, одобрение издава Републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 34

Барањето за издавање одобрение се поднесува до надлежниот орган најдоцна 15 дена пред почетокот на приредбата.

Органот е должен по барањето да донесе решение најдоцна 8 дена пред одржувањето на приредбата.

Против решението на општинскиот орган на управата, надлежен за внатрешни работи, може да се изјави жалба во рок од 24 часа од приемот на решението.

Решението по жалбата треба да биде донесено најдоцна во рок од 3 дена пред почетокот на приредбата.

Член 35

Во барањето за одржување на спортска или друга приредба на пат посебно се означуваат мерките кои организаторот ги предвидува за обезбедување на гледачите и учесниците на приредбата.

Кон барањето се прилага програмата и пропозициите на приредбата.

Член 36

Натпреварувачите што учествуваат во приредбата можат да ги следат само возила посебно обележени со ознака што ја одредил организаторот.

Примерок на ознаката од претходниот став се доставува најдоцна 3 дена пред почетокот на приредбата на органот што го издал одобрението.

Член 37

Одобрение за одржување на спортска или друга приредба на пат го заменува пријавувањето на приредбата како јавен собир

III. СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ

Член 38

Заради обезбедување соработка и усогласување на ставовите во работата за унапредување безбедноста во сообраќајот меѓу заинтересираните органи на управата, работните и другите организации што вршат работи од значење за безбедноста на сообраќајот, како и заради предлагање потребни мерки, во состав на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи постои Републички совет за безбедност на сообраќајот.

Претседателот, секретарот и членовите на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот ги именува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од редот на претставници на заинтересираните републички органи на управата, работните и други организации и истакнатите стручњаци за прашања од сообраќајот на патиштата.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 39

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок работна или друга организација што:

1. врши превоз на лица на товарни моторни возила во просторот предвиден за сместување на товар без одобрение од надлежниот орган (член 6) или врши групен превоз на деца до 14 години (чл. 13);
2. врши превоз на поголем број лица на товарно моторно возило од определениот во одобрението (чл. 8);
3. ја измени релацијата или времето за изведување на пробното возење (чл. 27).

Член 40

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни одговорното лице во работна или друга организација кое допушти или нареди:

1. превоз на лица на товарно моторно возило во просторот за сместување на товар без одобрение од надлежниот орган (чл. 6) или групен превоз на деца до 14 години (чл. 13);
2. превоз на поголем број лица на товарно моторно возило од определениот во одобрението (чл. 8);
3. возење на релација која не е наведена во одобрението (чл. 9);
4. на возач на трактор во тракторската приколка да превезува поголем број работници отколку е дозволено (чл. 10 ст. 1);
5. превоз на лица во приколка што ја влече трактор кои не се работници (чл. 10 став 1);
6. на возач да ја измени релацијата или времето за изведување на пробното возење (чл. 27);
7. на возач да управува со моторно возило без пробна таблица и одобрение (чл. 31);
8. натпреварувачите, кои учествуваат во спортска и друга приредба, да ги следат возила кои не се обележени со посебна ознака (чл. 37).

Член 41

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок:

1. возач на товарно моторно возило кој:
 - а) превезува лица во просторот за сместување на товар без одобрение од надлежниот орган (чл. 6) или деца до 14 години во група (чл. 13);
 - б) превезува поголем број лица отколку што е определено со одобрението (чл. 8);
 - в) превезува лица на товарно моторно возило на релација што не е определена со одобрението (чл. 9);
2. возач на трактор кој на тракторска приколка превезува лица кои не се работници или поголем број работници отколку што е дозволено (чл. 10 ст. 1);
3. возач на трактор кој превезува работници на тракторска приколка спротивно на чл. 10 ст. 2 од овој закон;
4. лице што му доверило на лице помладо од 15 години да управува со запрежно возило (чл. 21);

5. возач што ќе ја измени релацијата или времето за изведување на пробното возење (чл. 27);

6. возач кој управува со моторно возило спротивно на чл. 31 од овој закон.

Член 42

Со парична казна во износ од 1.000 динари ќе се казни на лице место за прекршок:

1. возач на трактор кој не носи со себе патен налог (чл. 13);
2. возач на моторцикл кој не се придржува кон одредбите од чл. 18 од овој закон;
3. возач на запрежно возило кој не се придржува кон одредбите од чл. 19, 22, 23 и 24 од овој закон;
4. возач кој управува со пробното возење со моторно возило кое не е обележено со пробна регистерска таблица (чл. 32).

Член 43

Со парична казна во износ од 500 динари ќе се казни на лице место за прекршок:

1. велосипедист што не се придржува кон одредбите од чл. 14 до 17 на овој закон;
2. возач на моторцикл кој не се придржува кон одредбата од чл. 17 на овој закон;
3. терач на добиток кој не се придржува кон одредбите од чл. 25 на овој закон.

Член 44

Паричната казна на лице место за прекршоците од чл. 42 и 43 од овој закон ја изречува и ја наплатува работник на органот за внатрешни работи кој врши контрола и регулирање на сообраќајот.

Член 45

Износите од наплатените парични казни за прекршоци сторени во сообраќајот се средства на Републичкиот фонд за социјални установи и се користат на начинот пропишан за користење средствата на тој фонд.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 46

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да пропише:

1. програма и начин на полагање на возачки испит, како и кој ги поднесува трошоците за полагање на испитот;
2. постапка што ќе се применува за вршење анализа на крв за утврдување на алкохолираноста и да определи кои здравствени установи се овластени за тоа;
3. услови и начин за вршење технички преглед на моторни и приклучни возила; и
4. по кои патишта или делови од патишта, што се резервирани за сообраќај на моторни возила, не смеат да се движат пешаци.

Член 47

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи, во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија, да пропише по кои јавни патишта од I и II ред или делови од нив не смеат да се движат добиток.

Член 48

Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе го определи рокот за опремување на велосипедите со жолти рефлексни стакла на педалите

Член 49

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Наредбата за превоз на лица со камиони („Службен весник на НРМ“ бр. 10/53).

Член 50

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

391.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на СР Македонија издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ**

Се прогласува Законот за судовите од општа надлежност што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 декември 1965 година и седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 9 декември 1965 година.

У. бр. 172/65

9 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ**

Глава I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

На организацијата и работата на судовите од општа надлежност, покрај одредбите од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65) се применуваат и одредбите од овој закон.

Член 2

Правна помош на граѓаните во остварувањето и заштитата на нивните права во работите од судска надлежност по правило им даваат општинските судови.

Окружните судови даваат на граѓаните правна помош во работите за кои се надлежни во прва степен.

Правната помош ја дава претседателот на судот или судија што тој ќе го овласти.

Член 3

Судски денови вон седиштето на судот одржуваат општинските судови.

За одржувањето и престанокот на одржувањето на судските денови одлучува Собранието на општината на чие подрачје се одржува судскиот ден

Собранието на општината обезбедува услови за нормална работа на судот како и сите трошоци во врска со одржувањето на судскиот ден.

Член 4

На судскиот ден судовите им даваат на граѓаните правна помош во работите од судска надлежност, одржуваат рочишта по вонпарничните предмети а, под условите пропишани во соодветните процесни закони, можат да одржуваат и претреси и расправи.

Член 5

На подрачјата на судовите на кои претежно живеат народности — национални малцинства, судот има постојан судски толкувач за јазикот на соодветна народност.

Член 6

На судиите-поротници на судовите од општа надлежност им припаѓа надоместок на трошоците сторени поради вршење на судската должност и надоместок за изгубена заработувачка.

Поблиски одредби за надоместоците на судиите-поротници на општинските судови донесува општинското собрание, а за судиите поротници на окружните судови и Врховниот суд на Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собрание) со одлука.

Член 7

Обврската за следење и проучување на општествените односи и појави што ги забележуваат во својата работа во поглед остварувањето правата и слободите на граѓаните, како и другите општествени односи и појави што се од интерес за остварувањето на судската функција, судовите посебно ја внесуваат во програмата за работа.

Во следењето и проучувањето на овие односи и појави судовите соработуваат со други органи и организации и од нив можат да бараат известувања за прашања кои овие органи и организации непосредно ги следат

Член 8

Претседателот на судот одлучува кои работи не се споиви со судската функција согласно член 20 од Основниот закон за судовите од општа надлежност за судиите, за претседателот на судот одлучува претседателот на повисокиот суд, а за претседателот на Врховниот суд на Македонија републичкиот секретар за правосудство и организација на управата (републички секретар).

Член 9

Секој суд има свој службен назив.

На зградата во која е сместен судот задолжително се истакнува називот на судот.

Печатот на судот го содржи неговиот назив како и називот и грбот на Социјалистичка Република Македонија.

Член 10

Средства за работа на општинскиот суд се обезбедуваат во буџетот на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на судот.

Средства за работа на окружните судови и Врховниот суд на Македонија се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

Кога подрачјето на општинскиот суд опфаќа подрачје на две или повеќе општини, средствата за работа на судот ги обезбедуваат општините според бројот на жителите, доколку тие договорно не ќе одлучат поинаку.

Средствата од претходниот став се предвидуваат во буџетот на општината на чие подрачје е седиштето на судот.

Член 11

Одредбите од овој закон за судиите се однесуваат и на претседателот на судот.

Глава II

ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА

Член 12

Општински или окружен суд кој при одлучувањето за одделно прашање во текот на постапката смета дека републички закон што треба да се примени не е во согласност со Уставот на Социјалистичка Република Македонија ќе му даде иницијатива на Врховниот суд на Македонија да предложи поведување постапка за оценување на уставноста на законот.

Во случајот од претходниот став општинскиот или окружниот суд е должен да запре со постапката додека не прими известување од Врховниот суд на Македонија за неговата одлука по иницијативата на судот. Ако Врховниот суд на Македонија предложи поведување на постапка за оценување на уставноста на законот, општинскиот односно окружниот суд не може да ја продолжи постапката пред да донесе одлука Уставниот суд на Македонија.

Врховниот суд на Македонија ќе ја запре постапката по повод работите за кои се води постапка пред него ако одлучи да му стави предлог на Уставниот суд на Македонија за оценување на уставноста на републички закон.

Член 13

Општинскиот и окружниот суд, што донел конечна одлука ако смета дека републичкиот пропис или општиот акт што треба да се примени, освен републички закон, не е во согласност со Уставот на Социјалистичка Република Македонија, или со републички закон или со друг републички пропис, должен е да му предложи на Уставниот суд на Македонија поведување постапка за оценување на уставноста односно законитоста.

Општинскиот или окружниот суд за поднесениот предлог до Уставниот суд на Македонија го известува Врховниот суд на Македонија. За поднесување предлог за поведување постапка за оценување на уставноста или законитоста се одлучува на седница на сите судии.

Глава III

1. Седници на судските одделенија и седници на сите судии

Член 14

Заклучоци на седницата на судските одделенија на општинските и окружните судови се донесуваат со мнозинство гласови на сите судии што го сочинуваат одделението.

Судски одделенија во општинските и окружните судови можат да се образуваат со правилникот за внатрешната организација и систематизација на работните места во судовите.

Член 15

Седница на судското одделение во општинските и окружните судови свикува претседателот на одделението по сопствена иницијатива или по иницијатива на судиите. Со седницата раководи претседателот на одделението.

Седница на сите судии во општинските и окружните судови свикува и со неа раководи претседателот на судот.

2. Судска управа

Член 16

Во почетокот на секоја година со распоредот на работите во судовите се определува кои работи ќе ги вршат одделни судии во судот.

Член 17

За преведување на говор или писмени работи по барање од судот, државните органи, организациите или граѓаните се поставуваат постојани судски преведувачи.

Постојаните судски преведувачи ги определува републичкиот секретар.

Републичкиот секретар со судскиот деловник ќе ги пропише условите што треба да ги исполнува постојаниот судски преведувач, неговите права и должности како и висината на наградата и надоместокот на трошоците за неговата работа.

Глава IV

СУДИИ И СУДИИ-ПОРОТНИЦИ

1. Избор на судии и судии-поротници

Член 18

Судиите и судиите-поротници на општински суд ги избира и разрешува од должност општинското собрание.

Ако судија или судија-поротник избираат повеќе општински собранија избран е кандидатот што е избран во сите собранија. Ако кандидатот не биде избран во сите собранија, се врши повторно објавување на изборот и се спроведуваат нови избори.

Член 19

Судиите и судиите-поротници на окружните судови ги избира и разрешува од должност Собранието.

Член 20

Објавувањето дека ќе се избира судија на општински суд го врши општинското собрание. Кога

за избор на судија на општински суд се надлежни повеќе општински собранија, објавувањето на изборите го врши собранието на онаа општина на чие подрачје е седиштето на судот.

Објавувањето дека ќе се избира судија на окружен суд го врши Собранието.

Објавувањето дека ќе се избира судија на општински суд се врши во службениот гласник на општината што го објавува изборот, а за судија на окружен суд во „Службен весник на СРМ“.

Рокот за пријавување на кандидатите не може да биде покус од 30 дена, сметајќи од денот на објавувањето.

Член 21

Пријавите на кандидатите за избор на судија на општински суд ги разгледува комисијата за прашањата на изборите и именувањата на општинското собрание (комисија), а за избор на судија на окружен суд Извршниот совет.

Комисијата односно Извршниот совет му поднесуваат предлог за избор на судии на соодветното собрание со образложение за причините поради кои кандидатите ги предлага односно не ги предлага за избор.

Доколку за избор на судија на општински суд се надлежни две или повеќе општински собранија комисијата на собранието што го објавило изборот пријавите на кандидатите ќе им ги достави на другите општински собранија и ќе ги извести за предлогот што таа го поднела до своето општинско собрание

Член 22

Претседателот на судот го повикува да стапи на должност избраниот судија, а претседателот на повисокиот суд односно републичкиот секретар го повикува избраниот претседател.

Член 23

Пред стапувањето на должност судијата дава свечена изјава пред претседателот на собранието на општествено-политичката заедница која го избрала. Судијата на општинскиот суд што го избрале повеќе општински собранија свечената изјава ја дава пред претседателот на општинското собрание на чија територија е седиштето на судот.

Судијата-поротник дава свечана изјава пред претседателот на судот

Член 24

Бројот на судиите во општинските судови го определува општинското собрание, односно општинските собранија што ги избираат а бројот на судиите на окружните судови Собранието, по предлог од републичкиот секретар, кој претходно прибавува мислење од судовите

Член 25

Бројот на судиите-поротници на општинските судови го утврдува општинското собрание односно општинските собранија што ги избираат по предлог од претседателот на судот.

Собранието го утврдува бројот на судиите-поротници на окружните судови по предлог од републичкиот секретар.

2. Разрешување од судиска должност на судии и судии-поротници

Член 26

Варањето за разрешување од должност судија или судија-поротник се поднесува до надлежното собрание преку претседателот на судот.

Кога постојат услови за разрешување од должност на судија или судија-поротник на општински или окружен суд од причините од член 46 точка 2, 3, 5 и 6 односно член 48 став 1 точка 2 и 3 од Основниот закон за судовите од општа надлежност, претседателот на судот ќе го извести собранието на соодветната општествено-политичка заедница, а доколку за разрешување на судијата или судијата-поротник се надлежни две или повеќе општински собранија ги известува собранијата на општините што ги избрале. Известувањето за претседателот на судот го врши републичкиот секретар.

Член 27

Претходната постапка во која се утврдуваат причините за разрешување на судија или судија-поротник од должност согласно со член 46 точка 3 и 4 односно член 48 став 1 точка 2 и 3 од Основниот закон за судовите од општа надлежност, ја поведува и спроведува претседателот на судот, а за претседателот на судот републичкиот секретар.

За поведување на постапката за разрешување на судија или судија-поротник се известува веднаш судијата односно судијата-поротник против кого е поведена постапката. За поведување на постапка против судија се известува Врховниот суд на Македонија.

Во претходната постапка за разрешување на судија или судија-поротник, задолжително се бара изјаснување на судијата односно судијата-поротник за причините за разрешување. За причините за разрешување на судија ќе се побара и мислење од претседателот на повисокиот суд и од колегиумот на судот. По свршената постапка списите се предаваат на комисијата за прашањата на изборите и именувањата на собранието што го избрало судијата, односно судијата-поротник, а за судиите и судиите-поротници на окружните судови и Врховниот суд на Македонија Извршниот совет.

Член 28

Претседателот на судот ќе го обавести надлежното собрание за тоа дека судијата ги исполнил условите за старосна пензија.

Кога условите за старосна пензија ги исполни претседателот на суд, републичкиот секретар за тоа го известува надлежното собрание.

Член 29

За разрешувањето собранието ги известува разрешениот судија или судија-поротник и судот во кој судијата или судијата-поротник е разрешен.

Член 30

Бројот на приправничките места во општинските и окружните судови се предвидува со правилникот на судот.

Приправниците ги поставува претседателот на судот.

Со судскиот деловник републичкиот секретар поблиску го определува начинот на остварувањето на приправничката практика.

Глава V

ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА

Член 31

Судиите и судиите-поротници на Врховниот суд на Македонија ги избира и разрешува од должност Собранието по предлог од Извршниот совет.

Член 32

Предлог за разрешување на претседателот и судија на Врховниот суд на Македонија од причините од чл 46 точ. 3, 4, 5 и 6 од Основниот закон за судовите од општа надлежност поднесува Извршниот совет.

Кога постојат услови за разрешување од должност на судија на Врховниот суд на Македонија за тоа што самиот бара да биде разрешен, затоа што по своја согласност е избран или назначен на друга должност или затоа што ги исполнил условите за старосна пензија, претседателот на судот за тоа ќе го извести Собранието.

Член 33

За барањето на судија-поротник на Врховниот суд на Македонија да биде разрешен од должноста, претседателот на судот го известува Собранието.

Член 34

Бројот на судиите и судиите-поротници на Врховниот суд на Македонија го определува Собранието, по предлог на Извршниот совет.

Член 35

Во Врховниот суд на Македонија се образува посебно одделение за проучување на судската практика како и организирање на следењето и проучувањето на општествените односи и појави што се забележени во работата на судот.

Врховниот суд на Македонија им дава упатства на општинските и окружните судови за начинот на евидентирањето на судската практика и податоци за општествените односи и појави што ги следат и ги проучуваат судовите.

Член 36

Општата седница на Врховниот суд на Македонија ја сочинуваат претседателот и судиите на тој суд.

На општата седница:

— се утврдуваат начелните ставови и начелните правни сваќања по прашањата од значење за единството во примената на републичките закони од страна на судовите од општа надлежност,

— се одлучува по иницијативите на општинските и окружните судови од општа надлежност, окружните стопански судови и Вишиот стопански суд за покрепување постапка за оценување уставноста или законитоста како и за тоа дали ќе предложи на Уставниот суд на Југославија или на Уставниот суд на Македонија оценување на уставноста или законитоста по однос на работите по кои пред него тече постапка,

— дава мислења за тоа дали треба да се донесе закон или друг пропис или да се измени закон или друг пропис,

— одлучува за тоа дали треба да се предложи автентично толкување на закон,

— ја разгледува евиденцијата на судската практика и примената на законите,

— ги разгледува прашањата кои се однесуваат на општествените односи и појави што ги следат и проучувал судот и подготвува известувања за Собранието, и за други органи и организации,

— го утврдува годишниот распоред на работата на судиите ако со правилник на судот не е поинаку определено,

— одлучува за други прашања определени со закон.

Член 37

За општата седница на Врховниот суд на Македонија претседателот ќе определи еден или повеќе судии, кои, според природата на предметот за кој ќе се решава, ќе изработат реферат или нацрт на одлука или ќе ги соберат сите податоци потребни за одлучување.

Писмените реферати, нацрти на одлуки и други потребни податоци им се доставуваат на судиите на Врховниот суд заедно со предлогот на дневниот ред, најдоцна три дена пред одржувањето на седницата. Судијата кој не се сложува со рефератот или нацртот на одлуката може писмено да го изложи своето мислење кое претседателот на судот ќе го достави на останатите судии.

Член 38

Општинските и окружните судови можат да даваат иницијатива на Врховниот суд на Македонија за разгледување на определени правни прашања што се од значење за единствена примена на републичките закони.

Член 39

Во Врховниот суд на Македонија постои секретар на судот кој му помага на претседателот на судот во работите од судската управа.

Претседателот на Врховниот суд на Македонија може вршењето на определени работи од судската управа да го пренесе на определен судија и на секретарот на судот.

Глава VI

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Собранието на општината „Идадија“ према Општинскиот суд Скопје I ги врши правата и должностите што ги има според овој закон собранието на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на судот.

Член 41

Се овластува Извршниот совет да го пропише износот на надоместоците за судските излегувања по барање на странките.

Член 42

До донесувањето на прописот од претходниот член ќе се применуваат одредбите од Правилникот

за надоместоците за судските излегувања извршени по барање на странките („Службен весник на НРМ“ бр. 32/61).

До донесувањето на прописи во врска со чл. 6 ст. 2 од овој закон ќе важат одредбите од Уредбата за дневниците и надокнадите на судиите-поротници („Службен весник на НРМ“ бр. 23/53 и бр. 18/56).

Член 43

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

392.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 декември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 9 декември 1965 година.

У. бр. 173/65

9 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоџ Смилевски, с. р.

З А К О Н

ЗА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

На стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија, покрај одредбите на Законот за стопанските судови („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), се применуваат и одредбите на овој закон.

Член 2

Средства за работа на стопанските судови се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

Член 3

Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собрание) со одлука ќе донесе поблиски одредби за надоместокот и наградата на судиите-поротници во стопанските судови.

II. ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА

Член 4

Стопанскиот суд кој, при одлучувањето за одделно прашање во текот на постапката смета дека републичкиот закон што треба да се примени не е во согласност со Уставот на Социјалистичка Република Македонија ќе му даде иницијатива на

Врховниот суд на Македонија да предложи поведување постапка за оценување уставноста на законот.

Во случајот од претходниот став стопанскиот суд е должен да запре со постапката додека не прими известување од Врховниот суд на Македонија за неговата одлука по иницијативата на судот. Ако Врховниот суд на Македонија предложи поведување постапка за оценување на уставноста на законот, стопанскиот суд не може да ја продолжи постапката пред да донесе одлука Уставниот суд на Македонија.

Член 5

Стопански суд, што донесол конечна одлука, ако смета дека републичкиот пропис или општиот акт што треба да се примени, освен републички закон, не се во согласност со Уставот на Социјалистичка Република Македонија или со републички закон или друг републички пропис, должен е да му предложи на Уставниот суд на Македонија поведување постапка за оценување на уставноста односно законитоста.

За поднесување предлог за поведување постапка за оценување на уставноста односно законитоста се одлучува на седница на сите судии.

III. ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ И СУДИИ-ПОРОТНИЦИ

Член 6

Судиите и и судиите-поротници на окружните стопански судови и Вишиот стопански суд ги избира и разрешува од должност Собранието, по предлог на Извршниот совет

Член 7

Собранието претходно ќе објави дека ќе избира судија на определен окружен стопански суд и ќе ги повика кандидатите да му поднесат пријави.

Објавувањето се врши во „Службен весник на СРМ“. Рокот за пријавување на кандидатите не може да биде покус од триесет дена сметајќи од денот на објавувањето.

Член 8

Пријавите на кандидатите ги разгледува Извршниот совет.

Извршниот совет му поднесува на Собранието предлог за избор на судии со образложение за причините поради кои кандидатите ги предлага односно не ги предлага за избор.

Член 9

Претседателот на судот го повикува да стапи на должност избраниот судија, а претседателот на повисокиот суд односно републичкиот секретар за правосудство и организација на управата (републички секретар) го повикува избраниот претседател.

Член 10

Пред стапувањето на должност судијата дава свечена изјава пред претседателот на Собранието, а судиите-поротници пред претседателот на судот

Член 11

Претходната постапка за утврдување причините за разрешување на судија или судија-поротник од должност во смисла на член 51 точка 3 и 4 односно член 53 став 1 точка 2 и 3 од Законот за стопанските судови, ја поведува и спроведува за судиите и судиите-поротници претседателот на судот, а за претседателот на судот републичкиот секретар.

За поведувањето на постапката за разрешување на судија или судија-поротник се известува веднаш судијата односно судијата-поротник против кого е поведена постапката. За поведување на постапка против судија на окружниот стопански суд се обавестува и Вишиот стопански суд.

Во претходната постапка за разрешување на судија или судија-поротник, задолжително се бара изјаснување на судијата односно судијата-поротник за причините за разрешување. За причините за разрешување на судијата ќе се побара и мислење од претседателот на Вишиот стопански суд и од колегиумот на судот. По свршената постапка списите му се предаваат на Извршниот совет.

Член 12

За разрешувањето Собранието ги обавестува разрешениот судија односно судија-поротник и судот од кој судијата односно судијата-поротник е разрешен.

Член 13

Кога претседателот на судот побара да биде разрешен од должност, или по своја согласност е избран или поставен на друга должност, или ги исполнил условите за старосна пензија, републичкиот секретар ќе го извести Собранието заради донесување одлука за разрешување.

Член 14

Бројот на судиите и судиите-поротници на стопанските судови го определува Собранието по предлог од републичкиот секретар што се поднесува по претходно прибавено мислење од судовите.

Член 15

Одредбите на овој закон за судиите се однесуваат и на претседателот на судот.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 16**

Се овластува Извршниот совет да ги пропише износите на надоместоците за судските излегувања извршени по барање на странките.

До донесување на прописот од претходниот став ќе се применува Правилникот за надоместоците за судски излегувања извршени по барање на странките („Службен весник на СРМ“ бр. 32/61).

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

393.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на СР Македонија издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за Стопанската комора на Македонија што Собранието на СРМ го донесе на заедничката седница на Републичкиот собор и Стопанскиот собор одржана на 8 декември 1965 година.

У. бр. 174/65

9 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Стопанската комора на Македонија (Комората) како единствена самоуправна организација за сите области на стопанството на територијата на Социјалистичка Република Македонија ги врши и функциите и овластувањата на основна стопанска комора.

Член 2

Покрај работните организации кои се зачленуваат според Основниот закон за единствените стопански комори и деловната соработка во стопанството, во Комората се зачленуваат и работните организации чие седиште се наоѓа на територијата на Републиката, а се во состав на здружено претпријатие што е зачленето во друга основна комора.

Во Комората се зачленуваат и работните единици (продавници на трговски, производителни и издавачко-печатарски претпријатија, угостителски единици, погони за експлоатација на шуми, мелнички погони, работни единици на транспортни организации, економии, складишта и др.) на стопански организации зачленети во други основни комори, ако седиштето на тие единици се наоѓа на територијата на Републиката и ако се запишани во регистарот на Окружниот стопански суд.

Ако стопанската организација од претходниот став има во својот состав две или повеќе работни единици на подрачјето на комората нив ги зачленува организацијата во чиј состав тие се наоѓаат.

Член 3

Придонесот на Комората за работните единици од став 2 на претходниот член кои немаат самостојно пресметување, го плаќа работната организација во чиј состав тие се наоѓаат. Основица за пресметување претставува доходот што го оствариле тие единици.

Основицата за пресметување на придонесот на работната организација, која во својот состав има работни единици зачленети во други основни ко-

мори, се утврдува така што од вкупниот остварен доход на работната организација се одбива доходот што го оствариле работните единици зачленети во други основни комори.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

394.

Врз основа на член 108 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 XII. 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 8. XII. 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се задолжува Социјалистичка Република Македонија кај Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија со износ од 300.000.000 динари од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта. Овие средства ќе се употребат за учество на Републиката во изградбата на Рудници и железарница „Скопје“ во 1965 година.

2. Кредитот од претходната точка на оваа одлука Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе го даде на користење на Рудници и железарница „Скопје“ за обртни средства.

3. Кредитот од точка 1 на оваа одлука се одобрува со рок на отплата од 25 години и каматна норма од 4% годишно. Овој кредит ќе се отплатува во полугодишни анuitети од средствата на Рудници и железарница „Скопје“.

4. Се овластува републичкиот секретар за финансии со Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија да го склучи договорот за кредитот од точка 1 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 86

9 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

395.

Врз основа на член 108 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 8. XII. 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 8 XII. 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се задолжува Социјалистичка Република Македонија кај Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија со износ од 5.000.000.000 динари од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта. Овие средства ќе се употребат за учество на Републиката во изградбата на Рудници и железарница „Скопје“ во 1965 година.

2. Кредитот од претходната точка на оваа одлука Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе го даде на користење на Рудници и железарница „Скопје“ за основни средства. Кредитот ќе се отплатува од средствата на Рудници и железарница „Скопје“.

3. Се овластува републичкиот секретар за финансии со Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија да го склучи договорот за кредитот од точка 1 на оваа одлука.

4. Се влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за задолжување на Социјалистичка Република Македонија број 57 од 28 јули 1965 година на износ од 2.322.000.000 динари („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 28/65), а средствата од таа одлука се вклучуваат во износот на кредитот од точката 1 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 87

9 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

396.

Врз основа на член 50 став 2, 3 и 4 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64 година), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 8. XII. 1965 година и на седницата а Организационо-политичкиот собор одржана на 9. XII. 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ-МАРТ 1966 ГОДИНА

I

Финансирањето на потребите на Социјалистичка Република Македонија за периодот јануари — март 1966 година ќе се врши привремено.

II

Финансирањето на потребите во периодот јануари — март ќе се врши според општите одредби на Законот за буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1965 година со тоа што вкупниот износ на расходите да не ја надмине четвртината од вкупниот износ на расходите одобрени со тој Закон.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 88

9 декември 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

397.

Врз основа на член 256 став 2 од Законот за стопанско планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/65, 15/65 и 19/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 8. XII. 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 9. XII. 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОДДЕЛНИ ОПШТИНИ

I

Средствата што се издвоени во резервните фондови на општините Битола, Дебар, Кале, Куманово, Пробиштип и Штип, според Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година, можат да се користат во висина до 80%.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 89

10. XII. 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

398.

Врз основа на член 139 точка 9 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 декември 1965 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО

I.

Надоместоци на пратениците

1. Функцијата на пратеник е почесна општествена функција и се врши, по правило, без награда.

2. Пратеник кој, поради работа во Собранието, не остварува личен доход на своето работно место во државен орган, работна или друга организација има право на надоместок за неостварениот личен доход.

Надоместокот на личниот доход од претходниот став се утврдува според просечниот износ на личниот доход што го примал пратеникот за последните шест месеци пред изборот. Ако е за пратеникот поповолно, износот на надоместок на личниот доход се утврдува според просечниот износ на личниот доход што го примал пратеникот во последната година пред изборот.

Доколку надоместокот на личниот доход изнесува помалку од 2.500 динари дневно, на пратеникот му припаѓа надоместок од 2.500 динари дневно.

На пратеник, кој поради работа во Собранието, ќе престане да го врши своето поранешно занимање надоместокот му се определува во месечен износ

На пратениците во Републичкиот собор, чии месечни примања во работното место се пониски од 75.000 динари, ќе им се исплатува дополнување до таа висина од претсметката на Собранието.

3. Пратеникот има право на надоместок на трошоците за вршење на пратеничката функција во изборната единица во која е избран во износ од 25.000 динари, ако живее надвор од изборната единица, односно 20.000 динари ако живее во својата изборна единица.

4. Пратеникот има право на надоместок на трошоците кога надвор од местото на постојаното

живеење учествува во работата на Собранието односно соборите или нивните тела, или врши работи по нивна одлука.

Надоместокот од претходниот став се определува во форма на дневница. Висината и бројот на дневниците го утврдува Административната комисија на Собранието со посебна одлука.

II.

Надоместоци на функционерите што ги избира или именува Собранието

5. На функционерите кои на постојана функција ги избира или именува Собранието им припаѓа личен доход во износ определен со оваа одлука и тоа: постојан месечен надоместок за вршење на функцијата и надоместок на личниот доход што го имал функционерот пред изборот односно именувањето од страна на Собранието.

6. Висината на месечниот надоместок на функционерите за вршење на функцијата изнесува:

а) на претседател на Собранието и на претседателот на Извршниот совет 70.000 динари;

б) на потпретседателите на Собранието и на потпретседателите на Извршниот совет 50.000 динари;

в) на претседателите на соборите, членовите на Извршниот совет и на претседателот на Уставниот суд на Македонија 40.000 динари;

г) на претседателите на постојаните комисии на Собранието и на постојаните одбори и комисии на Републичкиот собор, секретарот на Собранието, секретарот на Извршниот совет, претседателот на Врховниот суд, претседателот на Вишиот стопански суд, судиите на Уставниот суд на Македонија, републичките секретари и на директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање 35.000 динари;

д) на замениците на републичките секретари 25.000 динари.

7. Износот на личниот доход што ги примал функционерот пред изборот односно именувањето од страна на Собранието, се утврдува според просечниот личен доход што ги примал пратеникот за последните шест месеци пред изборот односно именувањето на постојаната функција. Ако е поповолно за функционерот, износот на личниот доход се утврдува според просечниот износ на личниот доход што го примал во последната година пред изборот односно именувањето на постојаната функција од страна на Собранието.

8. Функционерите, избрани или именувани од страна на Собранието, имаат право на надоместок на трошоците за вршење на службени работи надвор од местото на живеењето.

Висината на дневницата од претходниот став ја утврдува Административната комисија на Собранието со посебна одлука.

9. Административната комисија на Собранието ја утврдува висината на дневницата за службено патување во странство за функционерите избрани или именувани од страна на Собранието.

10. На функционер чија функција бара постојано престојување во местото во кое ја врши функцијата, се додека нема можност да го пресели семејството му припаѓа на име надоместок за одвоен живот во износ од 50.000 динари.

Функционер кој нема потреба да престојува постојано во местото каде што му е функцијата, наместо надоместок за одвоен живот има право на надоместок на трошоците во смисла на точка 8 од оваа одлука.

11. Административната комисија на Собранието ги утврдува во согласност со Деловникот на Собранието и деловниците на соборите кои претседатели на комисиите на Собранието и на одборите и комисиите на соборите се наоѓаат на постојани функциии во смисла на оваа одлука.

12. Административната комисија на Собранието ги утврдува личните доходи на определени функционери, што не се пратеници, за функциите што ќе ги определи Републичкиот собор.

13. Административната комисија на Собранието ги утврдува со посебни решенија, износите на надоместоците на пратениците и функционерите што им припаѓаат според одредбите на оваа одлука.

14. Во износот на личниот доход не се засметува надоместокот за вршење на функцијата што функционерот го примал пред изборот односно именување од страна на Собранието.

15. Износот на надоместокот на личниот доход, определен според одредбите на оваа одлука, освен постојаниот надоместок за вршење на функцијата, се зголемува во сообразност со просечното зголемување на личните доходи во републичките органи на управата.

16. Пратениците и функционерите, што ги избира или именува Собранието имаат право на надоместок на личниот доход и постојаниот месечен надоместок за вршење на функцијата најмногу шест месеци од како ќе им престане пратеничкиот мандат односно разрешувањето од функцијата на која е избран или именуван.

17. Средствата за надоместок на личниот доход и за обезбедувањето на други права, регулирани со оваа одлука, за пратениците и функционерите во Собранието се предвидуваат како наменски средства во финансискиот план на Собранието, а на другите функционери како наменски средства во финансискиот план на органот во кој ја врши функцијата.

18. За спроведувањето на одлука ќе се грижи Административната комисија на Собранието, која ќе дава објаснување за нејзината примена.

III.

Завршни одредби

19. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за регулирање надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието, донесена од Републичкиот собор на 25. VI. 1963 година.

20. Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. XI. 1965 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 92

8. XII. 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

399.

Врз основа на член 4 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА ВОДНИТЕ
ПОДРАЧЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се определуваат границите на водните подрачја во Социјалистичка Република Македонија утврдени со член 3 од Законот за водите.

II

Границата на водното подрачје „Полог“ почнува од профилот на Вардар кај водомерната станица „Радуша“, потоа иде по сртот на планината „Жеден“ минувајќи ја врвната кота Голем Камен (1.260 м.) па иде кон југозапад пресечувајќи го патот Скопје — Тетово и иде кон југ по сртот на планината Сува Гора поминувајќи низ врвните коти 1.748 м. и 1.852 м. Од тука границата избива на врвната кота Добра Вода (2.062 м.) и по тоа скренува кон запад идејќи по сртот на планината Буковик, го пресечува патот Гостивар — Кичево и ја минува врвната кота на планината Буковик 1.528 м., а по тоа поминува на вододелницата на сливот на Вардар и се префрлува на вододелницата на реката Радика (Црн Дрим) поминувајќи ги врвните коти 1985 м. и Меденица 2.166 м. Од овде границата иде кон север пресечувајќи го патот Гостивар — Дебар и поминувајќи ја врвната кота Корабска Врата (2.764 м.) и иде на север по државната граница кон НР Албанија, а по тоа по вододелницата по Бел Дрим кон исток поминувајќи ја врвната кота 2.680 м., потоа поминува на вододелницата на Вардар и на врвната кота 2.682 м. Од овде границата иде на север по сртот на Шар Планина поминувајќи ги врвните коти 2.408, Кара Никола (1975 м.), Црн Врв (2.584 м.), Бистра (2.604 м.) и Љуботен (2.499 м.), а потоа иде кон југ до профилот на Вардар кај водомерната станица „Радуша“.

III

Границата на „Скопското“ водно подрачје почнува од профилот на Вардар кај водомерната станица „Радуша“ потоа иде по сртот на планината „Жеден“ поминувајќи ја врвната кота Голем Камен (1.260 м.), па иде кон југозапад поминувајќи го патот Скопје — Тетово и иде кон југ по сртот на планината Сува Гора поминувајќи низ врвните ко-

ти 1.748 м. и 1.852 м. Од тука границата избива на врвната кота Добра Вода (2.062 м.) а потоа скренува кон запад по сртот на планината Буковик, го пресечува патот Гостивар — Кичево и поминува низ врвната кота на планината Буковик (1.528 м.) и поминува на вододелницата на р. Радика (Црн Дрим). Потоа границата иде кон југ по вододелницата на сливот на Црн Дрим (р. Радика) поминувајќи ја врвната кота на планината Бистра 2.102 м. го пресечува патот Кичево — Дебар, а потоа и патот Кичево — Охрид и иде по сртот на Илинска Планина поминувајќи преку врвната кота 1.909 м. Од оваа кота иде кон север по вододелницата на сливот на Црна Река, го пресечува патот Кичево — Битола, потоа поминува низ врвната кота Баба Сач (1.697 м.) потоа иде преку сртот на планината Бушава поминувајќи ја врвната кота Мусица (1.791 м.), иде кон североисток пресечувајќи го патот Прилеп — Македонски Брод иде преку сртот на планината Даутица поминувајќи ги врвните коти 2.179 м. и 2.540 м., а потоа го пресечува сртот на планината Јакупица минувајќи ја врвната кота Солунска Глава (2.540 м.). Од оваа кота границата иде кон исток преку сртот на планината Голешница поминувајќи преку врвната кота Лисец (1.934 м.) од каде се спушта на север кон коритото на Вардар при вливот на Кадина Река. Од овде границата иде низводно по коритото на Вардар до вливот на реката Пчиња во Вардар, а потоа иде кон север по вододелницата на реката Пчиња минувајќи го сртот на планината Жегликово, потоа иде код запад по сртот на Скопска Црна Гора пресечувајќи го патот Скопје, Куманово и избива на административната граница кон СР Србија, а потоа иде по оваа граница го пресечува коритото на р. Лепенец и избива на планинскиот врв на Шар Планина „Љуботен“ (2.499 м.). Од таму границата иде на југ кон профилот на Вардар кај водомерната станица „Радуша“.

IV

Границата на водното подрачје „Пчиња“ почнува од вливот на реката Пчиња во Вардар и иде кон север по сртот на планината Скопска Црна Гора и излегува на вододелницата на р. Моравица и иде по вододелницата поминувајќи ги врвните коти Рамно (1.651 м.), Копиљача (1.490 м.) и Црн Врв (1.219 м.) а потоа иде кон исток по вододелницата на река Моравица пресечувајќи го патот Скопје — Ниш, а потоа иде по административната граница кон СР Србија минувајќи преку манастирот Св. Прохор Пчински и излегува на врвната кота Козјак (1.284 м.) и иде по планинскиот срт на Герман со врвните коти 1.388 м. и Стража (1.574 м.). Од оваа кота границата иде кон север до врвната кота 1.703 м. а потоа кон исток до врвната кота Бела Вода (1.629 м.) и иде кон југоисток по државната граница кон НР Бугарија пресечувајќи го патот Куманово — Кустендил до врвната кота Руен (2.252 м.) на Осоговската планина. Од оваа кота границата скренува кон југозапад по сртот на Осоговските планини минувајќи ги врвните коти Царев Врв (2.685 м.) и Бреза (1.574 м.), а потоа минува јужно од Кратово каде го сече патот Кратово—Пробиштип, а потоа и патот Куманово — Свети Николе и од таму се спушта во Вардар кај вливот на реката Пчиња.

V

Границата на „Титоввелешкото“ водно подрачје почнува од вливот на Пчиња во Вардар од каде иде возводно по десната обала на Вардар во вливот на Кадина Река во Вардар и од таму иде по вододелницата на Кадина Река по сртот на планината Горешница поминувајќи преку врвната кота Лисец (1.934 м.) потоа го пресечува сртот на планината Јакупица поминувајќи ја врвната кота Солунска Глава (2.540 м.) и од оваа кота иде по вододелницата на реката Бабуна идејќи по сртот на планината Даутица поминувајќи преку врвната точка 2.179 м. Потоа границата иде на тромеѓето на вододелниците на Вардар, Црна Река и Бабуна од каде се насочува кон југоисток идејќи по сртот на планината Бабуна поминувајќи ја врвната кота 1.499 м, а по тоа и патот Титов Велес — Прилеп и иде на тромеѓата на вододелниците на реките Црна, Раец (слив на Црна Река) и Црничка Река (притока на река Бабуна). Од тромеѓата границата иде кон север поминувајќи ја врвната кота на планината Клепа 1.140 м. и се спушта кон вливот на реката Бабуна во Вардар од каде иде по десната обала на Вардар и вливот на Брегалница во Вардар, го поминува коритото на Вардар и иде по вододелницата на Брегалница поминувајќи ја врвната кота Иланги 663 м. потоа го пресечува патот Титов Велес — Штип и иде кон север на тромеѓата на вододелниците Вардар, Пчиња и Свети Николска Река (притока на р. Брегалница) и од оваа кота се спушта кон вливот на река Пчиња во Вардар поминувајќи го патот Скопје — Титов Велес.

VI

Границата на водното подрачје „Брегалница“ почнува од вливот на Брегалница на Вардар од каде иде на Север поминувајќи ја врвната точка Иланги (663 м.), а по тоа го пресечува патот Титов Велес — Штип и иде кон север на тромеѓата на вододелниците Вардар, Пчиња и Свети Николска Река (Притока на Брегалница). Од оваа кота границата иде на север, а потоа на исток пресечувајќи го патот Куманово — Свети Николе, а потоа и патот Кратово — Пробиштип и иде по сртот на Осоговските планини поминувајќи ги врвните коти Бреза (1.574 м.) и Царев Врв (2.085 м.) и иде на врвната кота Руен (2.262 м.) која се наоѓа на државната граница кон НР Бугарија. Потоа границата иде кон југоисток по државната граница поминувајќи ја врвната кота Кукевница (1.756 м.) патот Делчево — Станке Димитров (Дупница) и Кустендил, врвната кота Црн Камен (985 м.), и патот Делчево — Благоев Град, а потоа границата иде на југ по сртот на Влаина Планина поминувајќи ги врвните коти Кадница (1.952 м.), Цами Тепе (1.801 м.) и Ченгино Кале (1.744 м.) од каде границата скренува кон запад по сртот на Малешевска Планина поминувајќи ја врвната кота Клепало (1.404 м.), тромеѓата на сливовите на реките Струма, Струмица и Брегалница и патот Струмица — Берово, а потоа иде кон северозапад и запад по сртот на планината Пљачковица и потоа иде кон југ и југоисток по вододелницата на Крива Лакавица поминувајќи по сртот на планината Смрдеж преку врвната кота 1.747 м. и излегува на Градешката

Планина на врвната кота 1.002 м. која е тромеѓа на вододелниците на Вардар, Струмица и Крива Лакавица. Од овде границата иде кон северозапад по сртот на Конечка Планина, потоа го пресечува патот Штип — Криволак и се спушта по вододелницата на Вардар кон вливот на Брегалница во Вардар.

VII

Границата на водното подрачје „Пелагонија“ почнува од профилот на Црна Река кај водомерната станица „Скочивир“ и иде кон југоисток по сртот на планината Живојно пресечувајќи го патот с. Добровени — Лерин, потоа и патот за рудникот Живојно и излегува на државната граница кон Грција, а потоа го сече коритото на реката Елешка и патот Битола — Лерин и избија на вододелницата на Преспа. Потоа иде по вододелницата на Преспа кон север поминувајќи ги врвните коти Ржана (2.334 м.) и Пелистер (2.600 м.), а потоа го пресечува патот Битола — Ресен и иде по сртот на планината Бигла поминувајќи ги врвните коти на Ѓавато (1.179 м.) и 1.657 м. па иде по сртот на планината Плакенска поминувајќи ја врвната кота Плаке (1.999 м.) и иде по сртот на планината Илинска поминувајќи ја врвната кота 1.909 м. која е тромеѓа на сливовите на реките Сатеска (слив на Црни Дрим) Велика (Треска) и Црна Река. Од тромеѓата границата иде на североисток пресечувајќи го патот Кичево — Битола, а потоа преку врвната кота Баба Сач (1.697 м.) и рудникот Цер, потоа иде по сртот на Бушова Планина поминувајќи ја врвната кота Мусинци (1.791 м.), потоа иде на североисток пресечувајќи го патот Кичево — Прилеп и се качува на сртот на планината Даутица, која е тромеѓа на сливовите на реките Бабуна, Треска и Блато. Потоа границата се спушта кон југоисток идејќи по сртот на планината Бабуна поминувајќи ја врвната кота 1.499 м. и сечејќи го патот Титов Велес — Прилеп, се качува на сртот на планината Плетвар поминувајќи преку врвната кота Козјак (1.746 м.) го пресечува патот Градско — Прилеп, потоа иде кон југ преку врвните коти 990 м. и Ливада (1.665 м.) и иде по сртот на Селечка Планина поминувајќи ја врвната кота Високо (1.472 м.) и котата 1.432 м, а потоа се спушта кон профилот на Црна Река кај водомерната станица „Скочивир“.

VIII

Границата на водното подрачје „Тиквеш“ почнува од профилот на Црна Река кај водомерната станица „Скочивир“ и иде кон југоисток по сртот на Живојно пресечувајќи ги патиштата Добровени — Лерин и патот на Живојно, излегува на државната граница кон Грција и иде по границата кон исток по сртот на планината Нице поминувајќи ги врвните коти Старков Гроб (1.876 м.), Кајмакчалан (2.521 м.), Добро Поле (1.871 м.) и Козјак (1.814 м.), а потоа иде по сртот на планината Кожуф поминувајќи ги врвните коти Дудица (2.154 м.) и Зелен Брег (2.170 м.) од каде границата иде на север по вододелницата на река Дошница напуштајќи ја државната граница кон Грција и минувајќи ја врвната кота Флора (1.727 м.) и се спушта на профилот на реката Вардар кај водомерната станица „Демир Капија“, го минува коритото на Вардар идејќи на

север по вододелницата на реката Ибериска до тромеѓата на вододелницата на реките Вардар, Крива Лакавица и Ибериска. Потоа од тромеѓата границата иде по сртот на планината Конечка кон правец северозапад пресечувајќи го патот Штип — Криволак, а потоа се спушта кон вливот на Брегалница во Вардар. Од тука иде границата возводно по левата обала на коритото на Вардар до вливот на реката Бабуна во Вардар, го минува коритото на Вардар и иде по вододелницата на реката Бабуна усмерувајќи се кон југ по сртот на планината Клепа, минувајќи ја врвната кота Клепа (1.149 м.) доаѓа на тромеѓето на вододелницата Бабуна, Градска Река (Прилепска) и реката Раец (слив на Црна Река) и иде кон југ по сртот на планината Плетвар минувајќи ја врвната кота Козјак (1.746 м.), го сече патот Прилеп — Градско, минува по врвните коти Ливада (1.665 м.), и Високо 1.472 м., а потоа иде по сртот на планината Селечка ја минува врвната кота 1.432 м. и се спушта во Црна Река кон профилот кај водомерната станица „Скочивир“.

IX

Границата на „Гевгелското“ водно подрачје почнува од профилот на Вардар кај водомерната станица „Демир Капија“ и иде кон југ по вододелницата на река Дошница по сртот на планината Кожуф минувајќи врвната кота Флора (1.727 м.) и доаѓа на врвната кота Зелен Бег (2.171 м.) која се наоѓа на државната граница кон Грција. Од тука границата иде кон исток пресечувајќи го коритото на Вардар и Дојранското Езеро се до сртот на планината Беласица од каде иде по вододелницата на р. Струмица кон северозапад по сртот на планината Плауш минувајќи ја врвната кота 977 м. и сртот на планината Грабешка минувајќи ја врвната кота 1.002 м. која преставува тромеѓа на вододелниците на реките Струмица, Крива Лакавица и Вардар. Потоа границата иде по сртот на планината Конечка до највисоката кота од каде се спушта кон Вардар кај профилот на водомерната станица „Демир Капија“.

X

Границата на „Струмичкото“ водно подрачје почнува од профилот на реката Струмица на државната граница кон НР Бугарија и иде на југ по границата се до врвната кота 1.880 м. на планината Беласица, која е тромеѓа помеѓу СФРЈ, НР Бугарска и Грција, од тука границата иде на запад по државната граница и по сртот на планината Беласица, потоа во вододелницата на р. Вардар го сече патот Струмица — Валандово и иде на сртот на планината Плауш минувајќи ја врвната кота 997 м., а потоа по сртот на планината Грабешка до врвната кота 1.002 м. Од оваа кота границата иде по вододелницата на р. Крива Лакавица (Брегалница) кон север по сртот на планината Смордеж минувајќи ја врвната кота 1.747 м. а потоа го сече патот Радовиш — Штип и се качува на сртот на планината Пљачковица од каде иде на исток по нејзиниот срт, а потоа и по сртот на планината Малешевска се до државната граница кон НР Бугарија од каде се спушта кон југ пресечувајќи ги реките Дворишка и Лебница, сртот на планината Огражден мину-

вајќи ја врвната кота Хаџица (1.471 м.) и патот Ново Село — Петрич а потоа се спушта во реката Струмица кај профилот на државната граница кон НР Бугарија.

XI

Границата на водното подрачје „Преспа“ почнува од врвната кота 2.088 м. на планината Галичица и иде на исток по државната граница кон НР Албанија и Грција пресечувајќи го езерото Голема Преспа се до врвната кота Ржана (2.334 м.). Од оваа кота границата иде на северозапад по вододелницата на Црна Река минувајќи ја врвната кота Пелистер (2.600 м.) и тоа го пресечува патот Битола — Ресен, и иде по сртот на планината Бигла минувајќи ги врвните коти Гавато (1.179 м.) и 1.657 м. а потоа иде по сртот на планината Плакенска до врвната кота Плаке (1.999 м.). Од оваа кота границата иде кон југ го сече патот Охрид — Ресен, а потоа иде по сртот на планината Исток минувајќи ја врвната кота Исток (1.661 м.) а потоа границата иде по сртот на планината Галичица минувајќи ја врвната кота 1.737 м. и иде до врвната кота 2.088 м.

XII

Границата на водното подрачје „Црн Дрим“ почнува од профилот на реката Црн Дрим кај граничната караула „Миреш“ и иде кон југ по самата државна граница кон Албанија, ја поминува врвната кота Радик (2.083 м.) и иде по сртот на планината Јабланица поминувајќи ја врвната кота Црн Камен (2.259 м.) и Кафа Сан (1.234 м.), потоа границата го сече Охридското Езеро и во близина на манастирот Свети Наум се качува на сртот на планината Галичица. Од тука границата иде кон североисток по сртот на планината Галичица поминувајќи ги врвните коти 2.088 м. и 1.737 м., а потоа иде по сртот на планината Исток поминувајќи ја врвната кота Исток (1.661 м.) го сече патот Ресен Охрид и се качува на врвната кота Плаке (1.909 м.) на планината Плакенска. Одовде границата иде по вододелницата на река Црна кон северозапад по сртот на планината Илинска поминувајќи ја врвната кота 1.909 м. Од оваа кота границата иде по вододелницата на реката Треска пресечувајќи го патот Кичево — Охрид и иде на врвната кота 2.242 м. Од оваа кота границата иде на север го сече патот Кичево — Дебар, а потоа ја поминува врвната кота Бистра (2.102 м.) и иде на врвната кота 1.983. Од оваа кота границата иде на запад по сртот на планината Бистра до врвната кота Меденица (2.166 м.). Од оваа кота границата иде на север го сече патот Гостивар — Дебар и реките Мавровица и Радика, потоа скренува кон запад до врвната кота 2.764 на планината Кораб, која се наоѓа на државната граница кон НР Албанија. Од оваа кота границата иде кон југ по државната граница и по сртот на планината Кораб и сртот на планината Дешад минувајќи ги врвните коти Крчи (2.375 м. и 2.346 м.). Од оваа кота границата скренува на запад пресечувајќи го патот Дебар — Пишкопеја и се спушта кон коритото на Црн Дрим, а потоа иде узводно по коритото на реката Црн Дрим се до профилот на Црн Дрим кај граничната караула „Миреш“.

XIII

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-2698/1

26 ноември 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

400.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ НА ФАКУЛТЕТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат досегашните членови именувани во советите на факултетите на Универзитетот во Скопје, со мандат од една година.

II. Се именуваат за членови на советите на факултетите на Универзитетот во Скопје:

а) во Земјоделско-шумарскиот факултет:

1. ЛАЗЕ ЛАБАЧЕВСКИ, секретар на Одборот за организационо-политички прашања на Републичкиот собор на Собранието на СРМ;

2. инж. ЈОСИП МАНЕВ, стручен соработник во Републичкиот советодавен центар за земјоделство и шумарство;

3. ПЕТАР ПЕТРОВ, управник на Ветеринарната болница во Скопје;

4. инж. БРАНКО СТОЈЧЕВСКИ, помошник на директорот на Републичкиот завод за статистика;

5. инж. БРАНКО МЛАДЕНОВСКИ, директор на Претпријатието за доградба и експлоатација на Липковскиот систем во Куманово.

б) во Медицинскиот факултет:

1. ДРАГАН ХРИСТОВСКИ, помошник на директорот на Републичкиот завод за социјално осигурување;

2. КАТА ЛАХТОВА, пратеник на Сојузната купштина;

3. д-р ВУЛНЕТ СТАРОВА, пратеник на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СРМ;

4. АЛЕКСАНДАР СПАСОВСКИ, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности; и

3. д-р ДИМИТАР ДИМИТРОВ, гинеколог во Градската болница во Скопје.

в) во Правниот факултет:

1. ЈОРДАН БРАЖАНСКИ, новинар;

2. ТРАЈКО ЈОВЕВ, адвокат од Скопје;

3. ФЕМИ МУЧА, член на Извршниот одбор на Главниот одбор на ССРМ;

4. ТОМЕ ПУЛЕЈКОВ, судија на Окружниот суд во Скопје;

5. БОРО ЧАКАР, јавен правобранител во Скопје.

г) во Природно-математичкиот факултет:

1. ГОРИЦА ИЛИЕВА, професор по математика во Гимназијата „Јосип Броз — Тито“ во Скопје;

2. ЛАЗО КИРАЈЦИСКИ, шеф на лабораторија во ОХИС, „Наум Наумовски — Борче“;

3. СПАСЕ КУЉАН, советник во Извршниот совет;

4. д-р ВЛАДИМИР МИТКОВ, доцент на Правниот факултет во Скопје и

5. д-р ЈОНЧЕ ЧИНГОВСКИ, раководител на одделение на Природно-научниот музеј — Скопје.

д) во Филозофскиот факултет:

1. ЉУПЧО АРНАУДОВСКИ, правник во Институтот за криминолошки истражувања во Скопје;

2. МИЛОРАД КРСТИКЕВСКИ, советник во Реп. завод за унапредување на школството;

3. ХИСЕИН РАМАДАНИ, раководител на Комисијата на ЦК СКМ за идеолошко образование на членовите на СКМ;

4. ОЛГА ТЕОДОСИЕВА, професор во Гимназијата „Георги Димитров“ во Скопје и

5. ВАЊА ТОШЕВСКИ, гл. уредник на Радиотелевизија — Скопје.

III. Мандатот на именованите членови трае две години.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2758/1

13 ноември 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

401.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат досегашниот член на Советот на Економскиот факултет во Скопје д-р Душан Анакиовски именуван со мандат од две години и членовите именувани со мандат од една година.

II. Се именуваат за членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје:

а) на една година

1. АЛЕКСАНДАР ГРУЕВСКИ, помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија,

б) на две години

1. АНДОН ПОП АНДОНОВ, помошник на генералниот директор на Стопанската банка на СРМ;

2. ДУШАН ВЕЉКОВИК, политички работник во ЦК СКМ;

3. ГОРГИ КРТОВ, директор на Економското училиште „Борис Кидрич“ во Скопје;

4. СТАМАТ ПЕТРОВСКИ, економист во Претпријатието за меѓународна трговија и застапништво „Интеримпекс“ во Скопје и

5. ЈОЦО СТАМЕНКОВ, економист во Претпријатието во основање Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2758/1

13 ноември 1965 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Мичев, с. р.

402.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ НА ВИШИТЕ ШКОЛИ И ПЕДАГОШКИТЕ АКАДЕМИИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

I. Се разрешуваат досегашните членови именувани во советите на вишите школи и педагошките академии во СРМ со мандат од една година.

II. Се именуваат за членови на советите на вишите школи и педагошките академии во СРМ и тоа:

а) Во Вишата земјоделска школа во Струмица:

1. МИТКО БАТЕВ, началник на одделение во Собранието на општината Струмица;

б) Во Вишата школа за социјални работници во Скопје:

1. ВЛАДИМИР ТАНЕВСКИ, виши предавач на Правниот факултет во Скопје;

2. СУЛТАНА ШКАРТОВА, советник во Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата;

в) Во Педагошката академија во Битола:

1. ИЛИЈА ПЕТРОВСКИ, заменик на окружниот јавен обвинител во Битола;

г) во Педагошката академија во Скопје:

1. РЕЏЕП БАЈРАМИ, професор во Албанската учителска школа „Зеф Љуш—Марку“ во Скопје;

2. МИХАИЛО БАНДЕ, советник во Градското собрание на град Скопје; и

3. РУЖА БРАЈКОВСКА, учителка во Основното училиште „Вера Циривири“ во Скопје.

д) во Педагошката академија во Штип:

1. ОЛГА ШОПОВА, професор на гимназија во Штип.

III. Мандатот на именуваните членови трае две години.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2759/1

13 ноември 1965 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Мичев, с. р.

403.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЕКОНОМСКО-КНИГОВОДСТВЕНА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП

I. Се разрешуваат досегашните членови именувани во Советот на Вишата економско-книговодствена школа во Прилеп.

II. Се именуваат за членови на Советот на Вишата економско-книговодствена школа во Прилеп

а) на една година

1. ПЕТАР ЧАТЛЕСКИ, економист во Фабриката за електроизолација „11 октомври“ во Прилеп,

б) на две години

1. КОЛЕ ПАВЛОВ, судија на Општинскиот суд во Прилеп.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2759/1

13 ноември 1965 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Мичев, с. р.

404.

Врз основа на член 18 од Законот за социјални установи („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИ НА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

I. Се разрешуваат досегашните членови именувани со мандат од една година во советите на одделни социјални установи.

II. Се именуваат за членови на советите на одделни социјални установи:

а) Во Заводот за образование, воспитување и згрижување на деца и младинци во Скопје:

1. ЉУБОМИР ВАРОШЛИЈА, раководител на група на ЦК СКМ;

2. РАТКО ДИМОВСКИ, службеник во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

3. ВЕЉО ТЕОДОСИЕВСКИ, секретар на комисија на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија.

б) Во Заводот за рехабилитација и корекција на говорот во Битола:

1. ЕЛЕНИЦА БОСИЛКОВА, секретар на Општинскиот одбор на Црвениот крст во Битола;

2. ВАНГЕЛ ГРУЕВСКИ, референт во Собранието на општината Битола;

3. ПЕТРЕ ДОРАКОВСКИ, управник на Центарот за социјална работа во Битола

в) Во Заводот за слепи деца и младинци во Скопје:

1. ПЕТАР ЗАФИРОВ, директор на Комуналниот завод за социјално осигурување во Скопје;

2. д-р САВИЦА ЈАНЕВА, лекар на Клиниката за очни болести во Скопје; и

3. ВЕРА ПОПОВА, социјален работник во Градското собрание на град Скопје.

г) Во Струмичкото занаетчиско училиште за практична обука за глуви деца во Скопје:

1. МАРЧЕ ВАСИЛЕВСКИ, политички работник во ЦК СКМ;

2. ДИМИТАР ПЕКЕВСКИ, на работа во Заштитната работилница „Светлост“ во Скопје; и

3. ЉУПЧО СИМЕОНОВ, стручен соработник во Заводот за социјални прашања на СРМ.

Ш. Мандатот на именуваните членови трае две години.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2760/1

13 ноември 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р

405.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

I. Се именува за советник на републичкиот секретар за финансии ЈОРДАН ЦВЕТАНОВ, раководител на група во Републичкиот секретаријат за финансии

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-2757/1

13 ноември 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

406.

Врз основа на член 17 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

I. Се именуваат за членови на Собранието на Републичката заедница за работите на запослувањето:

1. ТРАЈКО БОШКОВСКИ, началник на одделение во Републичкиот секретаријат за труд и

2. ВАСКА ШИПЕРЕСКА, економист во Републичкиот завод за стопанско планирање.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-2512/1

18 октомври 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

407.

Врз основа на член 40 од Основниот закон за мерките за унапредувањето на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/65) и член 6 и 10 од Законот за заштита на добитокот од заразните болести („Службен весник на НРМ“ бр. 9/56 и „Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1966 ГОДИНА

I

По одредбите на оваа наредба во 1966 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување на следните добиточни заразни болести:

1. Бес
2. Туберкулоза
3. Бруцелоза
4. Антракс
5. Шушкавец
6. Чума кај свињите
7. Црвен ветар кај свињите
8. Краста
9. Чума кај птиците
10. Сакагија
11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата
12. Тифус кај домашните птици и бела дрскавица кај пилињата
13. Ехинококоза.

II

1. Бес

а) Превентивно инјектирање на кучињата против бесот на целата територија на Републиката ќе се изврши од I.I. до 31-III-1966 година.

б) На превентивно инјектирање подлежат сите кучиња без оглед на возраст.

в) Кучињата што се вакцинирани на возраст до три месеци задолжително се ревакцинираат кога ќе наполнат три месеци.

2. Туберкулоза

а) Општа туберкулинизација на говедата ќе се изврши во целата Република, а на кокошките во општествените стопанства.

Во општествените стопанства туберкулинизација на говедата ќе се изврши два пати и тоа првата во периодот од 1 март до 31 мај 1966 година, а втората шест месеци по првата.

Во периодот од 1 март до 30 јуни ќе се изврши туберкулинизација на најмалку 50% од наличниот број говеда на индивидуалниот сектор во општината. Во периодот од 1 септември до 31 декември 1966 година ќе се изврши туберкулинизација на преостаналиот дел индивидуални говеда во општината.

б) Нововнесените говеда во Републиката задолжително ќе се туберкулинизираат најдоцна 3 месеци од нивното внесување.

3. Бруцелоза

а) Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња во Републиката и сите говеда и свињи во општествените стопанства ќе се земе крв за преглед на бруцелоза.

б) Во општествените стопанства од говедата и свињите два пати ќе се земе крв за преглед на бруцелоза и тоа првиот пат најдоцна до 31 мај 1966 година, а вториот пат шест месеци по првото земање.

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1966 година ќе се земе крв од најмалку 50% од наличниот број крави, јуници, бикови и јунчиња на индивидуалниот сектор во општината, а во периодот од 1 септември до 31 декември 1966 година ќе се земе крв од преостаналиот дел индивидуални крави, јуници, бикови и јунци.

в) Од сите нововнесени говеда и свињи за приплод во Републиката задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна 21 ден од нивното внесување.

4. Антракс

а) Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши двократно инјектирање на добитокот (говеда, овци, коњи) против болеста антракс.

Регистрираните населби како дистрикти на антраксот во кои во последните 10 години (1956—1965 година) лабораториски не е установен антракс кај добитокот нема да се третираат како дистрикти на антраксот.

Општинскиот ветеринарен инспектор во срок од 10 дена по објавувањето на оваа наредба ќе од-

реди кои места во подрачјето на општината во смисла на став 2 од оваа точка се сметаат за антраксни дистрикти.

б) Двократно инјектирање на добитокот против антраксот ќе се изврши и во сите земјоделски стопанства што се снабдуваат со фураж однадвор.

в) Првото превентивно инјектирање ќе се изврши најдоцна до 31 мај 1966 година, а второто 6 месеци по првото.

5. Шушкавец кај говедата

а) Мерките пропишани за инјектирање на добитокот против антраксот ќе се применуваат и при превентивното инјектирање на говедата против шушкавецот, со таа разлика, што во смисла на оваа наредба како дистрикти на шушкавецот ќе се сметаат населбите во кои шушкавецот е утврден во последните пет години.

б) Во сите земјоделски стопанства што се снабдуваат со фураж однадвор ќе се изврши двократно превентивно инјектирање против шушкавецот на сите говеда помлади од 3 години.

6. Чума кај свињите

а) Задолжително превентивно инјектирање на свињите против чумата ќе се изврши на целата територија на Републиката.

б) Превентивно инјектирање ќе се врши со кристал-виолет вакцина (двократно) или со атенуирани вируси (еднократно). Превентивно инјектирање на свињите ќе се врши во периодот од 15 март до 15 мај. При употреба на кристал-виолет вакцина второто превентивно инјектирање ќе се изврши 6 месеци по првото.

в) Во случај на појава на чума кај свињите сите неимуни свињи против оваа зараза, во незаразените дворови ќе се серумираат, серовакцинираат (со атенуирани вируси) или вакцинираат во зависност од епизоотиолошката ситуација, а во заразните дворови ќе се примени мерката убивање односно колење и други ветеринарно-санитарни мерки, според постојните прописи.

г) Свињите кои се тераат на заедничко пасиште мораат предварително да бидат активно имунизирани против чумата.

д) Свињите кои се тераат или транспортираат од една во друга општина односно на растојание поголемо од 20 клм. ако служат за натамошно одгледување, пред тргнувањето односно утоварот треба задолжително да се серумираат доколку превентивно не се заштитени

е) Во периодот меѓу пролетната и есенската превентивна вакцинација на свињите против чумата перманентно ќе се врши вакцинација на подмладокот што ги исполнил условите за вакцинација.

7. Црвен ветар кај свињите

а) Превентивно инјектирање на свињите против црвен ветар ќе се изврши во населбите и земјоделските организации што се загрозиени од оваа заразна болест.

б) Надлежниот општински ветеринарен инспектор ќе ги одреди населбите и земјоделските организации што се сметаат за загрозени со црвен ветар кај свињите.

8. Краста

а) На подрачјата во кои крастата кај овците владеала во текот на 1965 година, најдоцна до крајот на април 1966 година ќе се изврши преглед на овците на краста.

Прегледите од претходниот став ќе ги изврши надлежниот општински ветеринарен инспектор односно територијалната ветеринарна станица која за оваа цел ќе добие овластување од општината.

б) Во стадата во кои при прегледот се утврди краста треба неодамна, а најдоцна 15 дена по стријбата, да се изврши прво капење на сите овци во тие стада. Второто капење ќе се изврши 15 дена по првото.

в) Во стадата во кои во текот на 1966 година се установи краста неодамна ќе се преземе лекување на болните животни односно капење на сите овци во заразените стада, а ќе се применат и други ветеринарно-санитарни мерки.

г) Ако во една населба се утврди краста кај овците во две или повеќе стада ќе се изврши капење на сите овци во населбата односно капење на сите овци во стадата кои минуваат по исти патишта каде минувало заразеното стадо односно на сите овци од стада кои пред утврдувањето на разата паселе на пасиштата каде пасело и стадото со заразни овци.

д) Овците од стадата што одат на летна испаша и во кои имало краста во текот на 1965 година односно во кои ќе се појави таа во периодот пред тргнувањето на летна испаша задолжително ќе се искапат најмалку уште еднаш дури се на зимните пасишта.

е) Стадата овци, кои подлежат на капење, според претходниот став, доколку не ќе бидат искапени, не смеат без дозволи да ги напуштат зимните пасишта.

9. Чума кај птиците

а) Задолжително превентивно инјектирање на кокошките против чумата со муктезар вакцина на територијата на Републиката ќе се изврши два пати годишно. Првото инјектирање ќе се изврши во периодот од 1 април до 30 јуни, а второто од 1 октомври до 31 декември 1966 година.

б) Превентивна заштита на подмладокот ќе се врши со „Вакцина куге-перади“ (живи сој Ф) според напатствието на производниот завод.

в) Во земјоделските организации со поголем број живина превентивна заштита на кокошките и пилињата ќе се врши и со „вакцина куге перади“ (живи сој Ф) според напатствието на производниот завод.

г) Во случај на појава на чума сите кокошки во незаразените и несомнителните на зараза дворови во населбата, доколку немаат имунитет, ќе се инјектираат превентивно против чумата, а во заразените и сомнителните на зараза дворови, ќе се примени убивање односно колење и други ветеринарно-санитарни мерки според постојните прописи.

д) Во земјоделските стопанства и задругите што се занимаваат со одгледување на кокошки, ќе се врши задолжително инјектирање и на пилињата против чумата.

е) Во периодот меѓу пролетната и есената превентивна вакцинација на кокошките против чумата перманентно ќе се врши вакцинација на подмладокот што ги исполнил условите за вакцинација.

10. Сакагија

а) Во периодот од 1 септември до 30 ноември 1966 година ќе се изврши задолжителна офталмомалеинизација на сите коњи, мазги и мули и клинички преглед на сите магариња за сакагија.

б) Во земјоделските стопанства и задругите задолжително ќе се врши офталмомалеинизација и земање крв за преглед на сакагија од сиот еднокопитен добиток.

в) Шумските и другите работилишта што работат со еднокопитен добиток должни се да преземаат мерки ангажираните коњи да бидат прегледани на сакагија. Негативниот резултат надлежниот ветеринарен лекар го забележува на уверението за здравствената состојба.

г) Лицата што постојано се предвижуваат со еднокопитен добиток од една во друга општина (чергари и др.) должни се тој добиток да го подвргнат на преглед за сакагија најмалку два пати годишно. Негативниот резултат ветеринарната станица ќе го забележи на грбот на уверението за здравствената состојба.

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

а) Ќе се изврши заштитно инјектирање на овците против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај јагнињата во подрачјата каде тие се установени во последните пет години.

б) Општинските ветеринарни инспектори ќе ги одредат населбите и земјоделските организации каде ќе се врши инјектирањето од претходниот став.

12. Тифус кај домашните птици и бела дрскавица кај пилињата

Во фармите кои се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, наменети за продажба, најмалку два пати годишно, во размак од 6 месеци, со методата на брза аглутинација, ќе се изврши преглед на тифус на сите кокошки во фармата.

Фармите од претходниот став не можат да изнесуваат живина, пилиња и јајца наменети за расплод без здравствена потврда за незаразеност на тифус кај кокошките од надлежниот општински ветеринарен инспектор.

13) Ехинококоза

а) За сузбивање на ехинококозата покрај другите ветеринарно-санитарни мерки ќе се изврши и двократна дехелментизација (ареколинизација) на кучињата. Првата дехелментизација ќе се изврши во периодот од I-I. до 31-III-1966 година, а втората шест месеци по првата.

III

Утврдувањето и објавувањето на болестите од точка I на оваа наредба со исклучение на туберкулозата се врши врз основа на лабораториски на-лаз на една од признатите ветеринарно дијагностички институти односно ветеринарно-дијагностички станици во земјата.

IV

Евиденција за спроведување на мерките одредени со оваа наредба се води по утврдените обрасци.

Број 08-3316/1

8 декември 1965 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Инж. Драган Трајановски, с. р.

408.

Врз основа на член 113 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 9. XII. 1965 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОСНО ПОДГРУПИ НА ДЕЈНОСТИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ

I.

Додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидското осигурување што го надминуваат определен просек на трошоците на тоа осигурување на подрачјето на Републиката заедница (член 112 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување), може да се определи во следните гранки, групи односно подгрупи на дејности:

Гранка Група Подгрупа

ОБЛАСТ 1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

- 115—12 Рудници на олово и цинк;
115—18 Рудници на други обоени метали;
116—18 Рудници на други неметални минерали;
116—20 Рудници на сол и солани;
116—40 Претпријатија за производство на огноотпорни материјали;
117—52 Претпријатија за ремонт на шински возила;
117—70 Претпријатија за производство на метална стока за широка потрошувачка (садови, прибор за јадење, метален на-

мештај, печки, шпорети и друго);

- 119—10 Претпријатија за производство на електрични машини апарати и уреди;
120—51 Претпријатија за производство на сапун и козметички препарати;
121—12 Претпријатија за вадење и обработка на технички камен, песок и чакал;
121—13 Претпријатије за производство на вар и печен гипс;
121—20 Претпријатија за производство на тули и керамици;
121—30 Претпријатија за производство на цемент и цементно-азбесни производи;
124—20 Претпријатија за производство на памучни предива и ткаенини;
124—30 Претпријатија за производство на волнени предива и ткаенини;
124—60 Претпријатија за производство на плетени стоки (трикотажни стоки, чорапи и позамантерија);
124—72 Претпријатија за производство на облека (конфекција);
124—81 Претпријатија за производство на простирки за под (теписи, килими и друго);
125—13 Претпријатија за преработка на ситна кожа;
127—21 Фурни;
127—50 Претпријатија за производство на бонбони, слатки и какао производи;
128—10 Печатници;
128—21 Новински претпријатија;
129—10 Претпријатија за обработка на тутун;
129—20 Претпријатија за производство на цигари, томпуси и друго.

ОБЛАСТ 2. ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУДАРСТВО

- 211—10 Земјоделски комбинати, добра и фарми;
211—11 Земјоделско-индустриски комбинати (вклучувајќи и земјоделски комбинати);
211—12 Земјоделски стопанства;
211—13 Сточарски фарми;
211—18 Други специјализирани земјоделско-производителски претпријатија;
211—20 Селски работни задруги;
211—30 Општи земјоделски задруги;
211—88 Останати земјоделски установи;
212—21 Претпријатија за слатководно рибарство;

213—18	Други водостопански организации;		
ОБЛАСТ 3. ШУМАРСТВО			
311—10	Претпријатија за стопанисување со шуми;	612—25	Претпријатија на трговијата на големо со градежни, санитарски и инсталатерски материјал;
311—20	Претпријатија за ползување на шуми;	612—26	Претпријатија на трговијата на големо со отпадоци;
ОБЛАСТ 4. ГРАДЕЖНИШТВО		612—30	Претпријатија на трговијата на големо со мешовита стока;
412—10	Претпријатија за високоградба;	613—10	Надворешно трговски претпријатија за промет на прехранбени производи;
412—21	Претпријатија за нискоградба;	613—20	Надворешно трговски претпријатија за промет на не-прехранбени производи;
413—20	Претпријатија за монтажа на внатрешни градежни инсталации;	620—11	Угостителски стопански организации за сместување, освен сезонските;
ОБЛАСТ 5. СООБРАКАЈ		620—20	Угостителски стопански организации за исхрана;
511—10	Железничко транспортно претпријатие;	620—30	Други угостителски стопански организации (бифиња, пивници, барови и друго)
515—10	Претпријатија за превоз на патници и стоки во патниот сообраќај;	ОБЛАСТ 7. ЗАНАЕТЧИСТВО	
519—10	Претпријатија за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај.	719—80	Претпријатија и дуќани за поправање на други електрични апарати и прибори;
ОБЛАСТ 6. ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО		721—20	Претпријатија и дуќани за производство на тули и керамици;
611—13	Претпријатија и дуќани за трговија на мало со разни прехранбени продукти, алкохолни пијалоци, куќни потреби и друго;	722—20	Претпријатија и дуќани за производство и поправање на мештај, градежна столарија и други финални производи од дрво;
611—14	Претпријатија и дуќани на трговијата на мало со млеко, млечни производи, со леб, пециво и друго;	724—60	Претпријатија и дуќани за производство на готова рубелина и облека (конфекција),
611—20	Претпријатија и дуќани на трговијата на мало со непрехранбени производи;	724—80	Претпријатија и дуќани за производство и поправање на други текстилни производи (шапки, јоргани, душеци, шатори, килими и услуги на занаетчиството од текстилна струка);
611—23	Претпријатија и дуќани на трговијата на мало со чевли, кожи, кожна галантерија и слично;	725—40	Претпријатија и дуќани за производство на кожна облека и галантерија;
611—24	Претпријатија и дуќани на трговијата на мало со железарски и метални и електротехнички стоки, земјоделски машини, бои и лакови, хемикалии, порцелан и стакло;	727—50	Претпријатија и дуќани за производство на бонбони, слатки, какао-производи и други благи работи;
611—25	Претпријатија и дуќани на трговијата на мало со огрев и градежен материјал;	740—10	Претпријатија и дуќани за изведување завршни работи во високоградба (зидарски, молерско-фарбарски, градежно-лимарски, браварски, стакло-резачки и слични работи);
612—11	Претпријатија — трговија на големо со жито и мелнички производи;		
612—13	Претпријатија на трговијата на големо со прехранбени продукти и куќни потреби;		
612—22	Претпријатија на трговијата на големо со текстил, куси и плетени стоки и конфекција;		
612—23	Претпријатија на трговијата на големо со железарски, ме-		

ОВЛАСТ 8. СТАНБЕНА И КОМУНАЛНА

ДЕЈНОСТ

- 812—30 Јавни служби за чистота;
812—50 Организации за одржување на јавното зеленило;
812—80 Други комунални организации (противпожарна служба, уредување и користење на градското земјиште, чување на моторни и други возила, гаражирање на моторни возила, закопувачка служба, градски кафилерии, чување имот на стопански организации и установи, дезинсекција, дератизација и друго).

ОВЛАСТ 9. КУЛТУРНА И СОЦИЈАЛНА

ДЕЈНОСТ

- 915—10 Амбулантно-поликлинички и диспанзерски установи;
915—20 Болнички (стационарни) установи;
915—40 Здравствени заводи и институти;
916—50 Установи за социјална заштита на возрасни лица.

II

Додатниот придонес се определува во оние гранки, групи односно подгрупи на организации во кои процентот на инвалидизирањето е над републичкиот просек.

Работни организации во кои има под 100 запослени работници се ослободуваат од плаќање на додатен придонес.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

Број 07-3534/1

9 декември 1965 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
НА СР МАКЕДОНИЈА

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

Одласен дел**РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ**

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 666, страна 925, книга III, е запишана под фирма: Комбинат за чевли и гумени производи „Водно“ од Скопје — Работничко службеничка менза — Скопје (во кругот на Комбинатот). Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги на членовите на работниот колектив

— готвење топли јадења, набавка и служење на ладни јадења, точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци со тоа што точењето на алкохолните пијалоци ќе се определи временски со посебен интерен правилник.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Комбинатот за чевли и гумени производи „Водно“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-1965 од 12. II 1965 година.

Мензата ќе ја потпишува Георгиевски Симов Горги, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 180/65. (410)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. II 1965 година, страна 1, реден број 1, е запишан под фирма: Медицински центар, со седиште во Штип.

Медицинскиот центар ќе ги врши следните дејности:

1. да укажува здравствена заштита на населението од подрачјето на Општината и тоа преку превентивна и куративна заштита;

2) да укажува специјалистичко и болничко лекување на болните кои имаат потреба од лекување од територијата на Општината, како и на сите што ќе бидат упатени од здравствените служби на другите општини;

3. да се грижи за рехабилитација на болните што имаат потреба од ова;

4. да го снабдува населението со лекарства и медицински помагала.

В.д. директор на Медицинскиот центар е д-р Тодор Гајдарски.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Штип број 01-992/1 од 29. I. 1965 година, одлуките на работничките совети на Општата болница — Штип број 02-4013/1 од 31. XII. 1964 година, Градската аптека „Здравје“ бр. 23 од 26. XII. 1964 година, Здравствениот дом — Штип број 2556 од 26. XII. 1964 година и Специјалната болница за белодробна туберкулоза — Штип број 224 од 10. II. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 30/65. (398)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 161, страна 449, е запишана под фирма: Рударско претпријатие силекс „Црни врв“ од Кратово — Работничко службеничка менза во Кратово. Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги на работниците и службениците запослени во претпријатието, исхрана на членовите на работниот колектив и точење на безалкохолни пијалоци.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Рударското претпријатие силекс „Црни врв“ — Кратово, а согласно со решението на Собранието на општината Кратово број 05-6194 од 28. XII. 1964 година.

Работничко-службеничката менза ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Никола Апостолов Ивановски, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 164/65. (406)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 301, страна 781, книга I, е запишан под фирма: Фабрика за цемент „Усје“ од Скопје — Работнички ресторан — Скопје. Предмет на работењето на ресторанот е: пружање угостителски услуги — исхрана со топли и ладни јадења и точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци само на членовите на работната организација.

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на Фабриката за цемент „Усје“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 02-1482 од 20. II. 1965 година.

Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Десковски Војислав, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 188/65. (412)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1, страна 1, книга I, е запишана под фирма: Комбинирана детска установа „Кочо Рацин“ — Скопје, улица „274“. Предмет на работењето на установата е: згрижување и воспитување на деца од 0-11 годишна возраст.

Комбинираната детска установа е основана од Станбената заедница „Водно“ — Скопје, со решение број 163 од 12. XII. 1964 година.

Детската установа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Равњанска Р. Радмила, в.д. управник, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 187/65. (413)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 884, страна 117, книга IV, е запишана под фирма: Новинско-издавачко претпријатие „Комунист“ — Београд — Издание на македонски јазик „Комунист“ во Скопје, улица „12 ударна бригада“ бр. 2/IV. Предмет на работењето е: издавање на весникот „Комунист“ на македонски јазик, како и повремено издавање на разни брошури.

Погонската единица е основана од Работничкиот совет на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“ — Београд, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 02-1196/1 од 10. IV. 1964 година.

Погонската единица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Нешо Марковски, управник, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 92/65. (414)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. I. 1965 година, страна 120, реден број 1, е запишано под фирма: Занаеачко претпријатие „Универзал“, со седиште во Берово.

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: метално-преработувачка, производство на електрични апарати и прибор, преработка на дрво, производство на текстилни производи, градежно занаетство и занаетски лични и други услуги.

Директор на претпријатието е Момчило Фурнашки.

Основањето на претпријатието е запишано во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Берово број 01-3435/1 од 26. XII. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 3/65. (388)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23. I. 1965 година, страна 234, реден број 1, е запишано под фирма: Комунално услужно претпријатие, со седиште во с. Џумаџија.

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: градежни услуги од висока градба, изработка на градежна столарија, мебели и стаклорезачки работи, производство на тули и изградба на патишта и улици.

В.д. директор на претпријатието е Јонуз Ибро. Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Св. Николе бр. 01-3679 од 28. XII. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 7/65. (397)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. II. 1965 година, страна 237, реден број 1, е запишано под фирма: Градежно претпријатие за нискоградба и одржување на патишта од IV ред „Базалт“, со седиште во Штип.

Претпријатието ќе ги врши следните дејности:
— градење и одржување на патишта, улици, мостови и железници,
— градење на објекти од хидроградба,
— реконструкција,
— градење на магацини, мали станбени згради и други објекти од комунална дејност.

В.д. директор на претпријатието е Борис Бајрактаров.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Штип број 01-993/1 од 29. I. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 24/65. (399)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 8, страна 23, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ од Скопје — Откупна станица „Кале“ — Скопје, улица „376“ — пат за гробишта „Бутел“. Предмет на работењето на станицата е: откуп и продажба на сите видови отпадоци, индустриски суровини, стари употребливи предмети, фелерични стоки, градежни материјали на големо и мало.

Откупната станица е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-14805 од 21. XII. 1964 година.

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Лазовски Арѓир Јане, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 143/65. (415)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 171, страна 19—20, книга IV, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпромет“ од Скопје — Продавница „Кале“ во Скопје, улица „Маршал Тито“ број 58. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови текстил, со сите видови на текстилни производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Интерпромет“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-1321 од 2. II. 1965 година.

Раководител на продавницата е Елез Абди Кемал.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 134/65. (417)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 299, страна 1205, книга I, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Нов живот“ од Тетово — Бифе во Тетово, населба „Теке“. Предмет на работењето на бифето е: продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, скара, продажба на сувомесни и млечни производи, разни видови чоколади и бонбони и сите видови цигари.
Бифето е основано од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Нов живот“ — Те-

тово, а согласно со решението на општината Тетово број 1149/64 од 22. I. 1965 година.

Раководител на бифето е Кемал Шаини.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 104/65. (429)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 325, страна 1517, книга I, е запишана под фирма: Фабрика за конзерви и ладилник „Јагода“ — Тетово. Предмет на работењето на фабриката е: производство и продажба на сите видови конзерви од овошје, зеленчук и месо, сопствено и услужно ускладиштување и одржување на свежо овошје, зеленчук, месо, млеко, месни и млечни производи, производство и купопродажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, откуп и купопродажба на сите видови овошја и зеленчук, како и откуп, купопродажба и преработка на месо и месни производи.

Фабриката е основана од Собранието на општината Тетово, со решението број 01-113 од 1. II. 1965 година со кое се одобруваат одлуките број 513 од 12. I. 1965 година и број 523 од 13. I. 1965 година на Земјоделско индустрискиот комбинат „Јагода“ — Тетово.

Фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува инженерот Јово Апостолски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 159/75. (430)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 885, страна 135, книга IV, е запишана под фирма: Фабрика за текстилна конфекција и трикотажа „Напредок“ од Гаковица — Продавница број 30 во Скопје, улица „Београдска“ бр. 90. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на готови производи од текстилна конфекција и трикотажа на мало.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Фабриката за текстилна конфекција и трикотажа „Напредок“ — Гаковица, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-14130 од 4. XII. 1964 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Феџулах Јашар Шукри, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 95/65. (512)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 77, страна 221, книга I, е запишана под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје — Продавница за намештај — Кавадарци, улица „Браќа Хаџитефови“ бр. 14. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со намештај и дрвна галантерија, како и производи на други производители што го дополнуваат асортиманот на стоката што ја производи претпријатието.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци број 04-10313/64 од 2. III. 1965 година.

Раководител на продавницата е Соколов Пешо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 168/65. (511)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,

рег. број 65, страна 1129, книга III, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со технички материјали, бои, лакови, хемикалии, печатарски материјали, хартија и фотоматеријали „Центрохемија“ увоз-извоз од Скопје — Продавница во Скопје, улица „106а“ бр. 73. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови бои, лакови, хемикалии, печатарски и фотоматеријали и др.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Центрохемија“ за промет со технички материјали, бои, лакови, хемикалии, печатарски материјали, хартија и фотоматеријали увоз-извоз — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-1368 од 4. III. 1965 година.

Раководител на продавницата е Димовски Благој.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 178/65. (513)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 259, страна 69, книга IV, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Меркез“ од Скопје — Киоск број 15 во Скопје. Предмет на работењето на киоскот е: продажба на сладолед, слаткарски производи, буреќ, банички а по потреба и скара.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Меркез“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-745 од 2. III. 1965 година.

Раководител на киоскот е Амет Елмаз.

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 217/65. (514)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 259, страна 69, книга III, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Меркез“ од Скопје — Киоск број 14 во Скопје (Бит пазар). Предмет на работењето на киоскот е: продажба на сладолед, слаткарски производи, буреќ, банички а по потреба и скара.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Меркез“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-746 од 2. III. 1965 година.

Раководител на киоскот е Хаџија Рашид.

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 218/65. (515)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 259, страна 69, книга IV, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Меркез“ од Скопје — Киоск број 17 во Скопје (пред бифето „Мал одмор“ — село Маџари). Предмет на работењето на киоскот е: продажба на сладолед, слаткарски производи, буреќ, банички а по потреба и скара.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Меркез“ од Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-744 од 2. III. 1965 година.

Раководител на киоскот е Васил Ташевски.

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 219/65. (516)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 887, страна 143, книга IV, е запишан под фирма: Трговско претпријатие за промет со кожа и прибор на големо „Ангрокожа“ — Београд — Склад во Скопје, кеј „Димитар Влахов“ бр. 58. Предмет на работењето на складот е: продажба на кожи и прибор на големо.

Складот е основан од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со кожа и прибор на големо „Ангрокожа“ — Београд, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-923 од 17. III. 1963 година.

Раководител на складот е Обреновиќ Михајло.

Складот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 202/65. (517)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 299, страна 1165, книга III е запишана под фирма: Претпријатие за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ од Скопје — Продавница во Скопје, улица „Београдска“ бр. 5, 7 и 9. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил и текстилна галантерија, конфекција, бижутерија, кинкалерија, позамантерија и базарна стока.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-13510 од 16. XI. 1964 година.

Раководител на продавницата е Еван Пејчев.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 230/65. (520)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 888, страна 147, книга IV, е запишана под фирма: Лозаро-овоштарско и винарско претпријатие „Слобода“ од село Василево — Продавница во Скопје, улица „Зелен пазар“ бр. 8. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови алкохолни пијалоци и селскостопански производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Лозаро-овоштарското и винарско претпријатие „Слобода“ од село Василево, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 02-6438/1 од 10. VI. 1964 година.

Раководител на продавницата е Ристо Василев Сапондиев.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 208/65. (521)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 889, страна 151, книга IV, е запишана под фирма: Лозаро-овоштарско и винарско претпријатие „Слобода“ од село Василево — Продавница број 6 во Скопје, улица „Бит пазар“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сел-

скостопански производи произведени од стопанството.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Лозаро-овоштарското и винарско претпријатие „Слобода“ од село Василево, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 7265 од 25. IX. 1962 година.

Раководител на продавницата е Величко С Трајковски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 209/65. (522)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 667, страна 831, книга III, е запишан под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Киоск број 20 во Скопје, улица „Илинденска“ (Пред влезот на Градски парк). Предмет на работењето на киоскот е: продажба на стоки што се дел од предметот на работа на претпријатието

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-669 од 15. II. 1965 година.

Раководител на киоскот е Анка Дуковска.

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 191/65. (523)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 259, страна 69, книга IV, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Меркез“ од Скопје — Киоск број 16 во Скопје (Пред Комуналната банка во Автобуската станица). Предмет на работењето на киоскот е: продажба на сладолед, слаткарски производи, буреќ, банички, а по потреба и скара.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Меркез“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-743 од 2. III. 1965 година.

Раководител на киоскот е Здравковски Милан

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 226/65. (524)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 459, страна 751, книга II, е запишан под фирма: Услужно занаетчиски центар — Титов Велес, ул. „Горе Органциев“ ур. 1. Предмет на работењето на Центарот е: сидарска, водоинсталатерска, електромеханичарска, транспортна и автотехничарска.

Услужно занаетчискиот центар е основан од Станбената заедница „Дворови“ — Титов Велес, со заклучок број 33 од 22. III. 1965 година.

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Димче Чејков, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 212/65. (537)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 176, страна 475, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за отпадоци, тежински промет со сите видови фелерични

стоки и комисион „Универзал“ — Тетово — Продавница во Тетово, улица „Тодор Циповски Мерџан“ бр. 11. Предмет на работењето на продавницата е: комисиона дејност (услуги на граѓаните за продавање на разни работи) и продажба на сите видови федерични стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало за отпадоци, тежински промет со сите видови федерични стоки и комисион „Универзал“ — Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-1877/1 од 12. III. 1965 година.

Раководител на продавницата е Јаниќ Радослав.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 227/65. (539)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 460, страна 757, книга II, е запишана под фирма: Електронска индустрија — Ниш — Алатница во Гевгелија. Предмет на работењето на алатницата е: производство на сите врсти алати

Алатницата е основана од Работничкиот совет на Електронската индустрија — Ниш, а согласно со решението на Собранието на општината — Гевгелија број 03-1911/1 од 20. III. 1965 година.

Алатницата во Гевгелија ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Живко Стоев, управник на погонот, машински инженер, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 193/65. (567)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 275, страна 1089, книга I, е запишана под фирма: Продавница за земјоделски производи со паушална претсметка во Кратово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите врсти зеленчук, сите врсти овошје (пресно и суво), сувомесни производи, пресни риби од сите врсти, млеко и млечни производи (сирење, урда и кашкавал), мед и јајца.

Продавницата е основана од Собранието на општината Кратово, со решението број 05-615 од 19. IV. 1965 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Ефрем Ванчев Ефремов, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 271/65 (573)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 890, страна 155, книга IV, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со кожи и волна „Црна Река“ од Битола — Откупна станица во Скопје, улица „III“ бр. 115. Предмет на работењето на станицата е: откуп на кожи и волна од кланични претпријатија, земјоделски и сточарски задруги и стопанства, како и индивидуални производители од подрачјето на Општината Кале — Скопје.

Откупната станица е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со кожи и волна „Црна Река“ од Битола, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 05-5730 од 19. IV. 1965 година.

Раководител на станицата е Пјамаковски Трајко.

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 275/65. (575)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 490, страна 121, книга IV, е запишана под фирма: Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје во изградба — Погон Пелетезација во Скопје со самостојна претсметка (во кругот на железарницата). Предмет на работењето на погонот е: пелетезација за производство на сите видови пелети за потребите на основачот како и за трети лица.

Погонот е основан од Рудниците и железарницата „Скопје“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-1560 од 30. I. 1965 година.

Погонот ќе го потпишуваат инж. Ристо Тодоров Грозданов, раководител, и Милошевски инж. Сергеј, заменик раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 222/65. (577)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 893, страна 167, книга IV, е запишана под фирма: Комбинат за производство на физкултурни реkvизити „Спорт“ од Белград — Продавница број 50 во Скопје, улица „Маршал Тито“ број 35. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на стоки што се дел од предметот на работењето на комбинатот и производи од други производни претпријатија како дополнување на асортиманот на стоките.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Комбинатот за производство на физкултурни реkvизити „Спорт“ — Белград, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-5842 од 3. IV. 1965 година.

Раководител на продавницата е Илиќ Мирко. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 74/65. (579)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 892, страна 163, книга IV, е запишана под фирма: Комбинат за производство на физкултурни реkvизити „Спорт“ од Белград — Продавница број 51 во Скопје, улица „Маршал Тито“ број 58. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите врсти спортски реkvизити и артикли од широка потрошувачка — производи на Комбинатот „Спорт“ и производи од други производители, како дополнување на асортиманот.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Комбинатот за производство на физкултурни реkvизити „Спорт“ — Белград, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-6058 од 10. IV. 1965 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Назиф Ибраим, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 276/65. (580)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 175, страна 731, книга III, е запишано под фирма: Угостителска работна организација „Пелистер“ од Скопје — Бифе во село Нерези во просториите на Радиотелевизија — Скопје. Предмет на работењето на бифето е: угостителски услуги на ладни закуски и точење на безалкохолни пијалоци

Бифето е основано од Работничкиот совет на Угостителската работна организација „Пелистер“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на

општината Идадија — Скопје број 04-20547 од 18. IX. 1964 година.

Раководител на бифето е Јуруковски Ристо.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 261/65. (582)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 832, страна 985, книга III, е запишана под фирма: Работна организација за туризам и угостителство „Црногорие“ од Скопје — Погон за градежништво во Скопје, улица „106а“ бр. 4, со самостојна претсметка. Предмет на работењето на погонот е изведување на градежни работи на постојните објекти и инвестициони објекти кои се во тек на изградба, како и инвестициони објекти кои ќе уследат, односно изградба на сите видови објекти од ниска и висока градба; изведба на сите видови градежно занаетчиски работи: електричарски, водоинсталатерски, браварски, лимарски, столарски, молерофарбарски, фасадерски, терацерски и др. занаетчиски дејности; измена и допуна на проектите и внатрешно уредување. Погонот покрај своите градежни работи што ќе ги изведува во сопствена режија, може да зема работи од градежништвото од стопанските и општествените организации во сродност и намена на оваа стопанска организација.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Работната организација за туризам и угостителство „Црногорие“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-5021 од 29. III. 1965 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Вуковиќ Т. Милица, раководител, и Ружинска Душанка, шеф на сметководството, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 236/65. (583)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25. II. 1965 година, рег. број 1/65, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Битола на Трговското претпријатие на големо и мало „Разнопромет“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е продажба на разна текстилна, кратка плетена галантериска стока.

Продавницата е основана од Фабриката за свилени платна „Илинден“ од Битола, која е предадена на горното претпријатие.

Раководител на продавницата е Горгиевски Владо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 43/65. (612)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. III. 1965 година, рег. број 4/65, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Битола на Претпријатието за снабдување на земјоделието „Агроемеханика“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови земјоделска механизација, моторни возила, хангари и настрешници, градежна механизација, мелиоративна опрема и резервни делови, гуми и потрошни материјали за наведената механизација и возилата.

Продавницата е основана од Претпријатието „Агроемеханика“ од Скопје, а согласно со одобрението на Собранието на општината Битола број 03-643 од 30. I. 1965 година.

Раководител на продавницата е Крсте Тљковски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 50/65 (613)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. III. 1965 година, рег. бр. 5/65, книга I, е запишан под фирма: Склад во Битола на Претпријатието за снабдување на земјоделието на големо и мало „Агроемеханика“ од Скопје. Предмет на работењето на складот е: ускладиштување и продажба на големо на сите видови земјоделска механизација, возила, хангари и настрешници, градежна механизација и мелиоративна опрема, резервни делови, гуми и потрошни материјали за наведената механизација и возилата.

Складот е основан од Претпријатието „Агроемеханика“ од Скопје, а согласно со одобрението на Општинското собрание Битола број 03-63 од 9. II. 1965 година.

Раководител на складот е Арсо С. Најдовски, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 51/65. (614)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25. II. 1965 година, рег. број 3/65, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Битола на „Агроемеханика“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на минерални гуврива и средства за заштита на растенијата.

Продавницата е основана од Специјализираното претпријатие „Агроемеханика“ од Скопје, а согласно со одобрението на Општинското собрание — Битола број 03-703 од 10. II. 1965 година.

Раководител на продавницата е Христо Симјанов, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 41/65. (615)

КОНКУРСИ

Во смисла на членот 150 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија,

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

— за по еден наставник (во сите звања) за следниве предмети:

Неорганска хемија

Физиологија

Оптика

Вертебрата

Физичка географија

Антропогеографија и

Физичка хемија

— за 8 асистенти при Хемискиот институт;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот цитологија, хистологија и ембриологија;

— за еден асистент при Зоолошкиот завод,

— за еден асистент при Ботаничкиот завод;

— за еден асистент при Физиолошкиот завод
Кандидатите за наставничките звања од овој конкурс треба да ги исполнуваат условите по чл. 130 и 131 од споменатиот Закон.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот. Кон пријавата се приложува и куса биографија и список на научните трудови, со по еден примерок од истите.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ КЛИНИКАТА
ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ НА МЕДИЦИНСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место „лекар на специјализација по Офталмологија“

Услови: — Спрема Правилникот за специјализација на здравствените службеници од прва врсна група („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/60) и два месеци пробна работа.

Пријавите се поднесуваат само писмено со препорачано писмо заклучно со петнаесеттиот ден по објавувањето на конкурсот.

Кон пријавите да се приложи: кратка биографија на кандидатот со докази за завршениот медицински факултет, на проведениот стаж до поднесувањето на молбата и согласност на надлежниот орган, доколку е кандидатот во работен однос, дека во случај на избор ќе биде ослободен од досегашната должност.

За резултатот на спроведениот конкурс кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 дена по истекот на рокот за пријавување.

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ
ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ**

распишува

К О Н К У Р С

за директор на Центарот

Услови:

1. Висока стручна спрема (завршен филозофски факултет — романска, германска или славистичка група).
2. Положен стручен испит во струката и најмалку 8 години работно искуство во просветно-педагошката работа во истата струка
3. Документи по Основниот закон за работните односи да се достават до Конкурсната комисија при Центарот

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Некомплетни молби нема да бидат земени во разгледување. (1437)

**РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО
ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА — СКОПЈЕ**

распишува

К О Н К У Р С

за лекар на специјализација по Медицина на трудот.

Услови: Најмалку 3 години работен стаж, положен стручен испит и знаење на еден странски јазик (француски, англиски и руски).

Молбите со куса биографија и потребните документи се доставуваат до Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (1411)

КЛИНИКАТА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Лекар на специјализација по оториноларингологија.
2. Лекар специјалиста или на специјализација по анестезија

УСЛОВИ: По Правилникот за специјализација на здравствените службеници од прва група („Службен лист на СФРЈ“ 2/60).

Рок: 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (1412)

**СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „26 ЈУЛИ“
НАС. ШУТО ОРИЗАРИ — СКОПЈЕ**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место секретар-режисер на Училиштето

УСЛОВИ: Виша стручна спрема со над 5 год. стаж. Предност имаат кандидати со завршена Виша управна школа.

Конкурсот трае до пополнување на работното место (1407)

**СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

распишува

К О Н К У Р С

за избор на асистент за предметот ЕКОНОМИКА НА СФРЈ.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Рок за пријавување е петнаесет дена од објавувањето на конкурсот (1410)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ИНТЕРНАТА КЛИНИКА
НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнувањето на следното работно место:

— лекар на специјализација по интерна медицина — — — — — 1

УСЛОВИ: Здравствен службеник од I група кон ги исполнува условите предвидени со Правилникот за специјализација на здравствените службеници.

Првенство имаат лицата со стаж проведен по интерна медицина и повисока просечна оцена за завршен факултет, интерна медицина и стручен испит.

Пријавените кандидати да не се постари од 30 години.

Личниот доход според Правилникот за личните доходи на Клиниката.

Молбите со кратка биографија и податоци за движењето во службата, согласно чл. 31 од ЗЈС, се доставуваат до Управата на Клиниката.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето.

Настап на работа веднаш (1413)

МЕДИЦИНСКО-ПЕДАГОШКОТО СОВЕТУВА-
ЛИШТЕ, СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за следното работно место:

1 СМЕТКОВОДИТЕЛ-АДМИНИСТРАТОР

Услови:

Кандидатот да има завршено средно економско училиште, да познава администрација и дактилографија.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето на „Службениот весник на СРМ“.

ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИ ОП-
ШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на слободното работно место

1. Социјален работник

Услови: Кандидатот треба да ги исполнува следниве услови: да има завршено виша школа за социјални работници и 3 години работен стаж.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Советот на Центарот (1409)

СОДРЖИНА

Страна

389.	Указ за прогласување на Законот за условите и начинот на воведување 42-часовна работна недела во одделни работни организации — — — — —	985
	Закон за условите и начинот на воведување 42-часовна работна недела во одделни работни организации — — — — —	985
390.	Указ за прогласување на Законот за мерките за безбедност на сообраќајот на јавните патишта — — — — —	985
	Закон за мерките за безбедност на сообраќајот на јавните патишта — — — — —	985
391.	Указ за прогласување на Законот за судовите од општа надлежност — — — — —	990
	Закон за судовите од општа надлежност — — — — —	990
392.	Указ за прогласување на Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	994
	Закон за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	994
393.	Указ за прогласување на Законот за Стопанската комора, на Македонија — — — — —	995
	Закон за Стопанската комора на Македонија — — — — —	995
394.	Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	996
395.	Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	996
396.	Одлука за привремено финансирање на потребите на Социјалистичка Република Македонија за период јануари—март 1966 година — — — — —	997
397.	Одлука за користење на средствата од резервните фондови на одделни општини — — — — —	997
398.	Одлука за регулирање надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието — — — — —	997
399.	Одлука за определување границите на водните подрачја во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	999
400.	Решение за разрешување и именување членови на советите на факултетите на Универзитетот во Скопје — — — — —	1002
401.	Решение за разрешување и именување членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје — — — — —	1002
402.	Решение за разрешување и именување членови на советите на вишите школи и педагошките академии во СР Македонија — — — — —	1003
403.	Решение за разрешување и именување членови на Советот на Вишата економско-книговодствена школа во Прилеп — — — — —	1003
404.	Решение за разрешување и именување членови на совети на социјални установи — — — — —	1003
405.	Решение за именување советник на републичкиот секретар за финансии — — — — —	1004
406.	Решение за именување членови на Собранието на Републиката заедница за работите на запослувањето — — — — —	1004
407.	Наредба за преземање мерки за заштита на добитокот од заразните болести во 1966 година — — — — —	1004
408.	Одлука за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидското осигурување и уврдување на критериумите за определување висината на придонесот — — — — —	1007